



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

ЈАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-602-32

Среда, 17 ноември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. XXI

Цена на овој број е 180.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 3.300.— дин. а за странство 4.300 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671

837.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Основниот закон за самоуправувањето на работните луѓе и за средствата за работа на органите на внатрешните работи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 година.

П. Р. бр. 362
4 ноември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат самоуправувањето и работните односи на работните луѓе во органите на внатрешните работи како и обезбедувањето на средства за работа на тие органи, во согласност со одредбите од Основниот закон за службата на внатрешните работи.

І. САМОУПРАВУВАЊЕ

1. Права и должности во остварувањето на самоуправувањето

Член 2

Правата на самоуправувањето во органите на внатрешните работи работните луѓе ги остваруваат според одредбите од овој закон и прописите за самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата, доколку тие прописи не се во спротивност со одредбите од овој закон.

Член 3

Работните луѓе во органите на внатрешните работи правата на самоуправувањето ги остваруваат непосредно и преку советот на работната заедница.

Членови на работната заедница, во смисла на овој закон, се сите работници што работат во органот на внатрешните работи.

Член 4

Работните луѓе во органите на внатрешните работи имаат право и должност во остварувањето на самоуправувањето, а во согласност со функциите и овластувањата на органите на внатрешните работи да одлучуваат во согласност со старешината на органот: за внатрешната организација и систематизацијата на работните места; за потребата од прием на нови работници на испразнети работни места; за распределбата на средствата за вршење на редовната дејност; за личните доходи; за располагањето со средствата на опремата од општа намена; за обезбедување услови за своето стручно усовршување и за подобрување на условите за работа.

Работните луѓе во органите на внатрешните работи самостојно одлучуваат за користење на средствата на заедничката потрошувачка во согласност со закон.

Правото и должноста на самоуправување работните луѓе ги остваруваат и во други прашања од внатрешните односи, давајќи му свои мислења и предлози за тоа на старешината на органот. Старешината на органот е должен да ја извести работната заедница за ставот што го зазел по даден предлог или мислење.

Член 5

Општите акти со кои врз основа на овој закон се уредуваат внатрешните односи во органите на внатрешните работи ги донесува работната заедница или советот на работната заедница, во согласност со старешината на органот на внатрешните работи.

Член 6

Ако при донесување на општите акти од членот 5 на овој закон не се постигне согласност помеѓу старешината на органот и работната заедница односно помеѓу старешината на органот и советот на работната заедница, конечна одлука за тоа донесува за Сојузниот секретаријат за внатрешни работи Сојузниот извршен совет, а за републичкиот орган на внатрешните работи — републичкиот извршен совет за околискиот и општинскиот орган на внатрешните работи конечна одлука донесува околиското односно општинското собрание или органот што собранието ќе го определи.

Ако при донесување на поединечни акти што ги донесува старешината на органот со советот на работната заедница не се постигне согласност помеѓу советот на работната заедница и старешината на органот, ќе се изврши решението што ќе го донесе старешината на органот. Советот на работната заедница може да бара да се извести за тоа органот од ставот 1 на овој член.

Според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член ќе се постапи и кога старешината на органот е член на советот на работната заедница според својата положба.

Член 7

Внатрешната организација на службите и организационите единици што вршат работи од исклучива надлежност на федерацијата во органите на внатрешните работи во републиката се утврдува со посебен правилник на секој орган. Овој правилник се донесува во согласност со старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Со републички закон може да се определи и други општи акти на органите на внатрешните работи во републиката да се донесуваат во согласност со старешината на републичкиот односно друг орган на внатрешните работи од поширока општествено-политичка заедница.

Член 8

Работните луѓе на секој орган на внатрешните работи сочинуваат посебна работна заедница ако со закон или во согласност со закон не е определено работните луѓе од повеќе органи или посебно организирани служби на внатрешните работи сочинуваат една работна заедница.

Со правилникот на органот на внатрешните работи може да се предвиди работната заедница да им го довери остварувањето на определени права на самоуправување на работниците во одделни работни единици на органот. Работна единица може да биде една организациона единица или повеќе организациони единици на органот чии работи се меѓусебно поврзани, подрачен орган или установа.

Во работните единици врз кои ќе се пренесат определени права на самоуправување можат да се формираат совети на работната единица.

Работните луѓе во општински односно во еко-лиски орган на внатрешните работи што вршат работи на службата на државната безбедност можат да сочинуваат посебна работна заедница на работната единица, а работните луѓе во републички орган на внатрешните работи односно во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — една или повеќе посебни работни заедници на работните единици.

Со правилникот на органот на внатрешните работи се уредуваат меѓусебните односи помеѓу работната заедница на органот и работните заедници на работните единици од ставот 2 на овој член.

Член 9

По исклучок од одредбата на членот 8 став 1 на овој закон, со актот за основање на подрачен орган или установа на органот на внатрешните работи може да се определи работните луѓе во тој орган и установа да сочинуваат посебна работна заедница.

Со актот за основање на подрачен орган или установа ќе се утврди кои права на самоуправување работните луѓе на подрачниот орган односно установа ги остваруваат заедно со работните луѓе на работната заедница на органот на внатрешните работи. Во подрачните органи и установи на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи општите акти се донесуваат во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи. Со републички закон може да се определи во подрачните установи на републичкиот орган на внатрешните работи општите акти да се донесуваат во согласност со старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 10

Во орган на внатрешните работи кој има повеќе од 30 членови на работната заедница се формира совет на работната заедница, а може да се формира и во орган кој има повеќе од 15 членови на работната заедница.

Одредбите на ставот 1 од овој член согласно ќе се применуваат и врз работните заедници на работните единици во органите на внатрешните работи.

Член 11

Совет на работната заедница се избира во органите на внатрешните работи за органот како целина или по изборни единици.

Ако избирањето на советот на работната заедница се врши за органот како целина, со правилникот на органот се утврдува бројот на членовите на советот што се избираат во одделни служби на органот.

Ако избирањето на советот на работната заедница се врши во органот по изборни единици, со правилникот на органот се определува кои органи-

зациони единици сочинуваат одделна изборна единица и бројот на членовите на советот што ги избира одделна изборна единица.

Бројот на членовите на советот што во случаите од ст. 2 и 3 на овој член ги избира одделна служба односно изборна единица се определува, водејќи сметка за бројот на работниците во одделни служби односно организациони единици што ја сочинуваат изборната единица, како и за тоа во советот да бидат претставени работници од одделни служби на органот имајќи ја предвид природата и значењето на тие служби.

Член 12

За членови на советот на работната заедница се сметаат како избрани оние кандидати во одделни служби односно изборни единици што добиле најголем број гласови.

Член 13

Во поглед на кандидирањето, избирањето и отповикот на членови на советот на работната заедница, како и во поглед на формирањето и работата на изборната комисија, согласно ќе се применуваат соодветните одредби од Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64), ако со овој закон не е определено поинаку.

2. Работни односи

Член 14

Работните односи на работните луѓи во органите на внатрешните работи се уредуваат со Основниот закон за работните односи, ако со овој закон не е определено поинаку.

а) Примање на работа

Член 15

За потребата од прием на работници на испразнети работни места во органите на внатрешните работи одлучува старешината на органот и советот на работната заедница, ако со закон не е определено поинаку.

Член 16

За потребата од прием на работници на определени испразнети работни места во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи на кои се вршат работи на службата на државната безбедност одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница.

Член 17

За потребата од прием на работници на испразнети работни места на кои се вршат работи на службата на државната безбедност во органите на внатрешните работи во републиката одлучува старешината на републичкиот орган на внатрешните работи, по претходно прибавено мислење од старешината и советот на работната заедница на односниот орган.

Со републички закон може да се определи старешината на републичкиот орган на внатрешните работи односно старешината на друг орган на внатрешните работи во републиката, по претходно прибавено мислење од старешината и советот на работната заедница на односниот орган, да одлучува за потребата од прием на работници на испразнети работни места на кои се вршат други работи од исклучива надлежност на федерацијата, као и работи од интерес за целата земја.

Член 18

Кога се врши прием на работници врз основа на конкурс, кандидатите можат да присуствуваат при работата на конкурсната комисија и да имаат увид во конкурсните материјали ако е тоа предвидено во огласот за конкурсот.

Во огласот за конкурсот се определува и рокот во кој кандидатите ќе бидат известени за резултатот на конкурсот.

Член 19

Конкурсната комисија ја именува старешината на органот и советот на работната заедница.

Член 20

Старешината на органот врши избор помеѓу кандидатите од листата што ја има предложено конкурсната комисија, по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница.

Конкурсната комисија е должна во рокот определен во огласот за конкурсот да го извести секој кандидат дали е избран.

Кандидатот што смета дека конкурсната комисија ја повредила утврдената постапка за спроведување на конкурсот или дека примениот кандидат не ги исполнува условите предвидени со конкурсот има право да му стави приговор на старешината на органот во рок од 8 дена од денот на приемот на известувањето за тоа дали е избран.

Против одлуката за избор на кандидатот што ја донесол старешината на општинскиот односно околинскиот орган на внатрешните работи може да му се изјави жалба на старешината на републичкиот орган на внатрешните работи. Ако одлуката за изборот на кандидатот ја донесол старешината на републичкиот орган за внатрешни работи односно сојузниот секретар за внатрешни работи, жалбата му се изјавува на републичкиот односно Сојузниот извршен совет.

Член 21

Ако на конкурсот не се пријават кандидати или се пријават но не ги исполнуваат условите определени во огласот за конкурсот, старешината на органот и советот на работната заедница ќе одлучат дали ќе се повтори конкурсот или ќе се изврши прием на работа без конкурс.

Одлука за повторување на конкурсот може да се донесе и ако старешината на органот оцени дека работната способност и стручната спрема на кандидатот не е доволна за успешно вршење на работите на соодветното работно место.

Член 22

Распоредувањето на работници на одделни работни места го врши старешината на органот.

Член 23

Со републички закон може да се определи спроведувањето на конкурс за пополнување на испразнети работни места и распоредувањето на примените работници во службата на милицијата во органите на внатрешните работи во републиката да го врши републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 24

Решение за прием на работник на работа и за распоредување на работникот на работно место во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во неговите подрачни органи и установи, кое се пополнува без конкурс, донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Решенија за прием работници на работа и за распоредување на работниците на работни места на кои се вршат работи на службата на државната безбедност во органите на внатрешните работи во републиката, а кои се пополнуваат без конкурс, донесува старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 25

Покрај работните места што согласно одредбата од членот 69 став 3 на Основниот закон за службата на внатрешните работи се пополнуваат без конкурс, старешината на републичкиот орган на внатрешните работи може да определи и други работни места во органите на внатрешните работи во републиката на

кои се вршат работи од исклучива надлежност на федерацијата и од интерес за целата земја да се пополнуваат без конкурс.

Член 26

Лице кое според договор за стипендирање е должно да стапи на работа во органот на внатрешните работи се прима на работа без конкурс.

б) Преместување и привремено упатување на работа

Член 27

Кога интересите на службата бараат, можат работници што работат на определени работни места во службата на државната безбедност и во службата на милицијата да бидат преместени од орган на внатрешните работи на една општествено-политичка заедница во орган на внатрешните работи на друга општествено-политичка заедница, како и во нивни подрачни органи и подрачни установи и организациони единици што се наоѓаат надвор од седиштето на органот.

Преместување на работници може да се врши и од други работни места на кои се вршат работи од исклучива надлежност на федерацијата и работи од интерес за целата земја само кога е тоа со закон определено.

Член 28

На работник преместен по потреба на службата, покрај патните и селидбените трошоци, му се исплатува и надоместок во височина на едномесечна аконтација на личниот доход.

Член 29

Преместување работници според членот 27 од овој закон може да се врши и на определено време.

Ако преместување на работник се врши на определено време, со решението за преместување се утврдува времето на кое се преместува работникот.

Член 30

Сојузниот секретар за внатрешни работи одлучува за преместување работници од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во неговите подрачни органи, подрачни установи и организациони единици што се надвор од неговото седиште, односно од овие органи, установи и организациони единици во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Преместување работници од работни места на кои се вршат работи на службата на државната безбедност и работи на службата на милицијата од органите на внатрешните работи во републиката во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во негови подрачни органи и установи односно од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и неговите подрачни органи и установи во органите и установите на внатрешните работи во републиката се врши по спогодба на сојузниот секретар за внатрешни работи и старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 31

Работникот што е преместен по потреба на службата не може во органот на внатрешните работи во кој е преместен да има постојан дел на личниот доход помал од оној што го имал на работното место во органот од кој е преместен.

Член 32

На работник преместен по потреба на службата што издржува семејство му припаѓа месечен надоместок за одвоен живот. Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на работникот од денот на стапувањето на работа во органот во кој е преместен, за сето време додека не му се обезбеди стан.

Височината на месечниот надоместок за одвоен живот се утврдува со правилникот на органот.

На работник упатен во стручно училиште или на курс надвор од седиштето на органот, кој издр-

жува семејство, може да му се додели надоместок за одвоен живот. Во кои случаи ќе се додели надоместок за одвоен живот и височината на тој надоместок се утврдува со правилникот на органот.

Член 33

На работник преместен според чл. 27 и 30 од овој закон органот на внатрешните работи во кој е преместен работникот е должен да му обезбеди стан во рок од две години од денот на неговото јавување на должност.

На неженети милиционери и подофициери сместување им се обезбедува во станицата на милицијата, ако не им е обезбедено на друг начин.

Ако органот во кој е преместен работникот не обезбеди стан во рокот од ставот 1 на овој член или за тоа не постигне спогодба со работникот, органот на внатрешните работи од кој е преместен работникот е должен, на барање на работникот, да го прими повторно овој на работа и да му обезбеди постојан дел на личниот доход на работното место од кое е преместен.

Член 34

Органот на внатрешните работи во кој е преместен работникот е должен секој трет месец да му обезбеди на работникот по седум дена платено отсуство заради посета на потесното семејство. Трошоците на превозот до местото во кое живее потесното семејство на работникот и назад паѓаат на товар на средствата на органот.

Како потесно семејство, во смисла на ставот 1 од овој член, се сметаат брачниот другар и децата.

Член 35

Работникот што е преместен е должен да се јави на работа во рокот определен во решението за преместување.

Член 36

Кога интересите на службата го бараат тоа старешината на органот на внатрешните работи може привремено да го упати работникот на работа во друг орган на внатрешните работи односно во подрачен орган или установа најдолго во траење од шест месеци. По согласување на работникот оваа работа може да трае и подолго од шест месеци.

Ако работникот во случајот од ставот 1 на овој член се упатува на работа во друго место, на работникот му припаѓаат дневници најдолго за шеесет дена, а за преостанатото време надоместок за одвоен живот. Височината на овој надоместок се утврдува со правилникот на органот и не може да биде помала од надоместокот за одвоен живот што му припаѓа на работник преместен по потреба на службата.

в) Работно време и одмори

Член 37

Работата што работник на орган на внатрешните работи ја врши врз основа на обврска пропишана во Основниот закон за службата на внатрешните работи според која службената работа е должен да ја извршува и во работното време се смета како работа подолга од полното работно време.

Старешината на органот определува во кои случаи работникот на органот на внатрешните работи е должен да работи подолго, од полното работно време.

Член 38

Распоредот на работата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во неговите подрачни органи и установи го определува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Во службите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во неговите подрачни органи и установи, во кои се работи непрекинато во смени, распоредот на работното време на смените се определува со правилникот на органот во рамките на четириесет и двочасовната работа во седмицата.

Член 39

Ако работникот на орган на внатрешните работи поради извршување определени задачи не може да го користи одморот за време на државни празници, работната заедница е должна да му обезбеди соодветен одмор по извршената задача.

Член 40

Годишниот одмор на работник на орган на внатрешните работи на работните места на кои се вршат работи на службата на државната безбедност, на службата за сузбивање на криминалитетот и на службата на милицијата може да трае и до четириесет дена, ако во текот на годината работникот работел под посебни услови.

За исклучителни напори во извршување на службените задачи на работникот на орган на внатрешните работи може да му се одобрува вонреден одмор до 15 дена. За време на вонредниот одмор на работникот му припаѓа надоместок за личниот доход како да бил на работа.

Одморот од ст. 1 или 2 на овој член го одобрува старешината на органот во согласност со советот на работната заедница, а во исклучителни случаи, кога го бараат тоа интересите на службата старешината на органот.

Член 41

Кога тоа го бара потребата од извршување не одложни и важни службени задачи старешината на органот на внатрешните работи може на работникот да му го прекине користењето на годишниот одмор.

Во случајот од ставот 1 на овој член работната заедница е должна да му ги исплати на работникот патните и другите трошоци што настанале поради прекинувањето на годишниот одмор. Кои трошоци и во која височина му се признаваат на работникот поради прекинување на користењето на годишниот одмор се определува со правилникот на органот.

г) Престанок на работата

Член 42

На работник во орган на внатрешните работи може да му престане работата без негова согласност по основите од членот 98 на Основниот закон за работните односи.

По исклучок, на работник на работно место на кое во органот на внатрешните работи ефективно поминатото работно време се смета во наголемено траење, а кој ги исполнува условите од членот 61 на Основниот закон за пензиското осигурување, може да му престане работниот однос без негова согласност, ако тоа го бара потребата на службата а не може да се распореди на друго работно место во органот на внатрешните работи.

Одлука за престанок на работата на работник во орган на внатрешните работи по основите од ставот 1 на овој член донесува старешината на органот во кој е работникот на работа и советот на работната заедница на тој орган.

Одлука за престанок на работата на работник во орган на внатрешните работи по основот од ставот 2 на овој член донесува сојузниот секретар за внатрешни работи, односно републичкиот секретар за внатрешни работи, во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи, по претходно прибавено мислење од советот на работната заедница и старешината на органот во кој е на работа работникот.

Против решението за престанок на работата според ставот 2 од овој член работникот има право на жалба до Сојузниот извршен совет односно до републичкиот извршен совет. Против решението на извршниот совет донесено по жалбата не може да се води управен спор.

На работник во орган на внатрешните работи може да му престане работата без негова согласност и кога ќе ги исполни општите услови за здобивање со правото на старосна пензија според одредбите од чл. 24, 25 или 28 на Основниот закон за пензиското осигурување.

За престанок на работата според ставот 6 од овој член одлучуваат старешината на органот и советот на работната заедница и го определуваат рокот во кој ќе му престане работата на работникот.

Член 43

На работникот на органот на внатрешните работи на кој ќе му престане работата според одредбите од членот 42 ст. 2 и 6 на овој закон, покрај правата од Основниот закон за пензиското осигурување му припаѓа и отпремнина во височина на личниот доход остварен за последните три месеци.

Право на отпремнина има и работникот на кој работата во органот на внатрешните работи ќе му престане според членот 98 од Основниот закон за работните односи, ако на работа во органите на внатрешните работи поминал најмалку три години. Височината на оваа отпремнина се определува со правилникот на органот и не може да биде поголема од отпремнината од ставот 1 на овој член.

Член 44

На работникот кој од неоправдани причини не ќе се јави на работа во рокот определен во решението за преместување, му престанува работата во органот на внатрешните работи со денот на истекот на рокот означен во решението за преместување.

Ако се врши преместување од едно место во друго, рокот од ставот 1 на овој член не може да биде пократок од петнаесет дена сметајќи од денот на разрешувањето на работникот од должност.

Член 45

Работникот на органот на внатрешните работи на кој ќе му престане работата според членот 42 на овој закон има право на надоместок на трошоците за селидба од местото во кое бил на работа односно од местото на живеалиштето на семејството до местото во кое сака да се насели.

Право на надоместок на трошоците од ставот 1 на овој член има и семејството на умрен работник.

Правото на надоместок на трошоците од ставот 1 на овој член може да се оствари во рок од една година од денот на престанокот на работата.

д) Дисциплински одговорности

Член 46

Работникот во орган на внатрешните работи одговара за повреда на работната должност (повреда на работната дисциплина).

Со правилникот на органот на внатрешните работи се определуваат должностите и одговорноста на работникот на орган на внатрешните работи во вршењето на службата и по повод вршењето на службата, во согласност со одредбите од Основниот закон за службата на внатрешните работи.

Член 47

Повредата на работната должност може да биде од полесна природа (дисциплинска неуредност) или од потешка природа (дисциплински престап).

Како потешка повреда на работната должност се смета особено:

- 1) злоупотреба на положбата и пречекорување на службеното овластување;
- 2) несовесно и немарно вршење на службата;
- 3) преземање или недоволно преземање на пропишаните мерки, ако со тоа им е нанесена штета на граѓани, органи или организации;
- 4) одбивање да се изврши службена задача;
- 5) повреда на чувањето службена тајна;
- 6) однесување во службата или надвор од службата што му нанесува штета на угледот на службата;
- 7) повторување на полесни повреди на работната должност.

Член 48

За полесна повреда на работната должност може на работникот на орган на внатрешните работи да му се изрече опомена или укор.

Казните од ставот 1 на овој член ги изрекуваат старешините од членот 91 на Основниот закон за службата на внатрешните работи.

Член 49

За потешка повреда на работната должност на работникот на орган на внатрешните работи може да му се изрече јавна опомена, последна јавна опомена и отпуштање од органот на внатрешните работи со забрана на враќање од една до три години во органите на внатрешните работи.

Казната за потешка повреда на работната должност ја изрекуваат дисциплинските судови на органите на внатрешните работи од чл. 92 и 93 на Основниот закон за службата на внатрешните работи.

Член 50

Првостепениот дисциплински суд може пред да донесе одлука за отпуштање на работник од органот на внатрешните работи да бара мислење од советот на работната заедница.

Член 51

Дисциплинскиот суд во орган на внатрешните работи се состои од претседател и потребен број судии. На претседателот и судиите им се определуваат заменици.

Претседателот и судиите на дисциплинскиот суд и нивните заменици ги именува старешината на органот на внатрешните работи во спогодба со советот на работната заедница.

Дисциплинскиот суд суди во совет од три члена што ги определува претседателот на судот.

При секој дисциплински суд постојат еден или повеќе обвинители, што ги именува старешината на органот на внатрешните работи.

Член 52

Работник на орган на внатрешните работи може да биде отстранет од должност кога е против него поведена кривична постапка односно кога дисциплинскиот суд донесол одлука да се поведе постапка поради потешка повреда на работната должност, ако би било штетно за интересите на службата работникот и понатаму да остане на должност. Отстранувањето од должност може да трае најдолго шест месеци.

Решение за отстранување од должност донесува старешината на органот на внатрешните работи во кој е запослен работникот.

Против решението за отстранување од должност што ќе го донесе старешината на органот на внатрешните работи работникот може да му изјави жалба на надлежниот дисциплински суд од прв степен.

Поднесувањето жалба не го одлага извршувањето на решението.

Решението за жалбата што ќе го донесе надлежниот дисциплински суд е конечно.

Член 53

Гонењето поради полесна повреда на работната должност застарува по истекот на шест месеци од денот кога е сторена дисциплинската неуредност.

Гонењето поради потешка повреда на работната должност застарува по истекот на една година од денот кога за повредата дознал старешината надлежен за поднесување барање за поведување на постапката. Застареноста се прекинува со секое дејствие управено кон гонење поради потешка повреда на работната должност.

Застареност на гонењето поради потешка повреда на работната должност настапува секогаш кога ќе изминат две години од денот кога е сторена повредата.

Гонењето поради потешка повреда на работната должност која претставува и кривично дело, застарува кога и гонењето поради кривичното дело.

Ако е кривичната постапка за дело што претставува и потешка повреда на работната должност запрена, гонењето застарува за една година од денот кога е запрена кривичната постапка.

Член 54

Застареност на извршувањето на казната поради потешка повреда на работната должност настапува по истекот на три месеци од денот на правносилноста на одлуката за изречената казна, а поради полесна повреда на работната должност — по истекот на триесет дена од денот на правносилноста на решението.

Застареноста на извршувањето на казната поради потешка повреда на работната должност се прекинува со секое дејствие управено кон извршување на казната. Застареност настапува секогаш кога ќе измине двапати онолку време колку е во ставот 1 од овој член пропишано за извршување.

II. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

1. Утврдување на средствата

Член 55

Средствата за работа на органите на внатрешните работи се утврдуваат, се користат и се расплага со нив според одредбите од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 56

Средствата за работа на органите на внатрешната работи ги сочинуваат средствата за вршење на редовната дејност, средствата на опрема и средствата за посебни намени.

Паричните средства за работа на органите на внатрешните работи се обезбедуваат во буџетот на општествено-политичката заедница.

Член 57

Општествено-политичката заедница ги утврдува и ги обезбедува средствата за вршење на внатрешните работи од својата надлежност, ако со закон не е определено поинаку.

За вршење на внатрешните работи од исклучива надлежност на федерацијата, средствата ги обезбедува федерацијата на начинот предвиден со овој закон.

Заради внапредување на службата на внатрешните работи и други општествено-политички заедници можат да обезбедуваат средства за вршење на работите од ставот 2 на овој член.

Член 58

Општествено-политичките заедници им обезбедуваат на органите на внатрешните работи средства за работа со кои се овозможува извршување на задачите утврдени со закон, водејќи посебна сметка за обемот и сложеноста на работите и за условите на работата на органите на внатрешните работи.

Член 59

Средствата за вршење на редовната дејност ги остваруваат органите на внатрешните работи според постигнатиот успех во извршување на задачите, зависно од природата, сложеноста и обемот на работите.

При утврдувањето на височината на средствата за вршење на редовната дејност ќе се води особено сметка за работниците во органите на внатрешните работи да се обезбедуваат средства за лични доходи во согласност со значењето на работите што тие работници ги вршат и со одговорноста во извршувањето на задачите.

Член 60

Општествено-политичките заедници им обезбедуваат на органите на внатрешните работи средства за опрема, средства за постојана резерва и средства за заедничка потрошувачка.

Општествено-политичка заедница што не воела амортизација на предметите на опремата е должна на органите на внатрешните работи да им обезбеди парични средства за замена на опремата кои се внесуваат во фондот на опремата.

Член 61

Во органите на внатрешните работи се формира фонд на опремата, фонд на постојаната резерва и фонд на заедничката потрошувачка.

Член 62

За извршување определени задачи или подмирување определени потреби, општествено-политичката заедница им обезбедува на органите на внатрешните работи средства за посебни намени.

Средствата од ставот 1 на овој член се распоредуваат со претсметката за користење на тие средства и се користат во согласност со прописите и со актот на општествено-политичката заедница што ги обезбедила тие средства.

Член 63

Органите на внатрешните работи се должни средствата за работа да ги користат рационално, така што да обезбедат што почелосно извршување на своите задачи. За таа цел органите на внатрешните работи соработуваат меѓусебно и можат да ги здружуваат средствата за работа, особено заради набавка, користење и одржување на опремата.

Во користењето на средствата за работа работната заедница на органите на внатрешните работи има определени права и должности што се утврдени со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

Член 64

Органите на внатрешните работи не можат да се занимаваат со стопанска дејност.

Не се смета за стопанска дејност, во смисла на овој закон, вршењето на услуги со кои органите на внатрешните работи се занимаваат заради извршување определени задачи од својата надлежност или за потребите на други органи и организации.

Производните и услужните дејности со кои се занимаваат казнено-поправните, воспитно-поправните и другите установи на органите на внатрешните работи се уредуваат со посебни прописи.

Член 65

Контрола на законитоста на користењето и распределбата на средствата за работа на органите на внатрешните работи врши Службата на општественото книговодство, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

2. Средства за вршење на редовната дејност

Член 66

Како средства за вршење на редовната дејност на органите на внатрешните работи, во смисла на овој закон, се сметаат:

средствата за лични доходи на работниците и за други видови лични расходи;
средствата за материјални трошоци.

Член 67

Средствата за вршење на редовната дејност на органите на внатрешните работи се утврдуваат во единствен износ.

Општествено-политичката заедница може средствата што ги обезбедува за вршење на редовната дејност да ги утврдува наменски, со тоа што тие средства во целина или делумно да ги користат работните единици на определени служби на органот на внатрешните работи.

Ако средствата за вршење на редовната дејност на органот на внатрешните работи ги обезбедуваат повеќе општествено-политички заедници, тие средства можат да се обединат и да се распоредуваат со единствениот финансиски план.

Член 68

Височината на средствата од членот 67 став 1 на овој закон се утврдува според работите врз основа на пропишаниот делокруг и задачите што органот на внатрешните работи ги извршува за потребите на собранието на општествено-политичката заедница и неговите политичко-извршни органи.

Член 69

Ако во основа не се менуваат задачите и услугите под кои во буџетот на општествено-политичката заедница единеш се утврдени средствата, за вршење на редовната дејност, а работите и задачите редовно се извршуваат, така утврдените средства по правило, се постојани средства на органот на внатрешните работи.

3. Средства за опрема**Член 70**

Средствата за опремата на секој орган на внатрешните работи сочинуваат единствен фонд на опремата, без оглед на тоа која општествено-политичка заедница ги обезбедила тие средства, ако со актот за доделување на овие средства не е определено поинаку.

Член 71

Предметите на опремата на органот на внатрешните работи се делат на предмети на опрема за општи намени и предмети на опрема за специјални намени.

Сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува кои предмети на опрема се сметаат како предмети на опрема за специјални намени.

Член 72

Органот на внатрешните работи може вршењето на правото за користење подвижни предмети од опремата за општи намени да го пренесе врз друг орган од иста општествено-политичка заедница без надоместок, ако тие предмети на органот му ги доделила или средствата за набавка на тие предмети му ги обезбедила таа општествено-политичка заедница.

Подвижните предмети од опремата за општи намени што се прибавени со средствата на повеќе општествено-политички заедници и подвижните предмети за специјална намена можат да се пренесуваат без надоместок само врз други органи на внатрешните работи. За пренесување таква опрема потребна е согласност од општествено-политичката заедница што ги обезбедила средствата за набавка на опремата, ако е во актот за доделување на тие средства предвидена таква согласност.

Член 73

За прибавување и пренесување на право за користење, за продажба, за давање на послуга или во закуп, за расходување и за заедничко користење со други органи на управата и организации на подвижни предмети од опремата за специјални намени, за Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и на него непосредно подредените органи и установи одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи, а за органите на внатрешните работи во републиката — старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 74

Паричните средства добиени со продажба или со давање во закуп на предмети на опрема се внесуваат во фондот на опремата на органот на внатрешните работи.

Член 75

Паричните средства доделени за набавување определена опрема, ако се внесени во фондот на опремата, можат да се користат само за целта за која се доделени.

Член 76

Ако интересите на јавниот поредок или на одржувањето на јавниот ред и мир од значење за целата земја го бараат тоа, сојузниот секретар за внатрешни работи може да им издаде наредба на органите на внатрешните работи во републиката привремено да му отстапат на користење определена опрема, додека постои потреба за тоа.

За користење на опремата од ставот 1 на овој член не се плаќа надоместок.

4. Средства за посебни намени**Член 77**

Средства за посебни намени им се обезбедуваат на органите на внатрешните работи:

1) за подмирување на определени потреби или за извршување на задачи што спаѓаат во редовната дејност на органите на внатрешните работи, како што се: набавка на обувки, облека и опрема на униформирани лица, набавка на муниција и материјал за чистење и одржување на оружје, специјални издатоци, средства што им се обезбедуваат на казнено-поправните установи и на затворите за сместување и исхрана на осудените односно притворените лица и сл.;

2) за подмирување на определени потреби или за извршување на задачи што се во врска со дејноста на органот на внатрешните работи, но кои не спаѓаат во неговата редовна дејност;

3) за финансирање на определени нестопански инвестиции;

4) за набавка на опрема;

5) за формирање на средства за заедничка потрошувачка;

6) за формирање на средства за постојана резерва.

Член 78

Како средства за посебни намени во смисла на членот 77 точ. 1 и 2 на овој закон на органите на внатрешните работи им се обезбедуваат и средства за осигурување на работните луѓе од последици на несреќен случај при работата, средства за спроведување на кривичната постапка ако тие трошоци паѓаат на товар на органот на внатрешните работи, трошоци за спроведување на лица и за давање правна помош, како и трошоци за школување и обука на кадрите.

Член 79

Средствата за постојана резерва можат трајно да се користат за вршење на вонредни задачи со кои општествено не се менуваат работите на органите на внатрешните работи, и привремено — за финансирање на вонредни работи и задачи додека на органот на внатрешните работи не му се обезбедат средства за извршување на тие работи односно задачи, како и за други намени утврдени со актот на општествено-политичката заедница што ги обезбедила тие средства.

Височината на средствата за постојани резерви на органите на внатрешните работи, општествено-политичката заедница ја утврдува зависно од обемот на вонредните работи и задачи од ставот 1 на овој член.

Член 80

Средствата за посебни намени се пренесуваат заради користење на посебна сметка или се внесуваат во определен фонд на органот на внатрешните работи.

5. Лични доходи**Член 81**

Во спроведувањето на начелото за распределба според трудот на работните луѓе во органите на внатрешните работи им припаѓа личен доход според работното место и успесите постигнати во извршувањето на работите со оглед на условите на работата.

Член 82

Секој орган на внатрешните работи е должен да пропише основи и мерила според кои ќе се утврдува личниот доход на работниците на органот на внатрешните работи.

Основите и мерилата за утврдување на личните доходи се определуваат зависно од сложеноста и значењето на работите, одговорноста, условите на работата, стручната способност и искуството што е потребно за вршење на работите на работното место, придонесот во остварувањето на успехот во работата на работната единица и органот како целина, посебните услови што произлегуваат од природата на работите на определено работно место, како и од други фактори што можат да бидат од влијание врз утврдувањето на личниот доход.

При пропишувањето на основите и мерилата за утврдување на личните доходи ќе се води особено сметка за посебните должности, овластувањата и одговорноста во извршување на задачите на определени работни места на органот на внатрешните работи.

Сојузниот секретар за внатрешни работи односно старешината на републичкиот орган на внатрешните работи може да донесе поблиски прописи за посебни основи и мерила според кои ќе се утврдуваат личните доходи на работниците на посебните служби на органите на внатрешните работи.

Член 83

На работник на орган на внатрешните работи му се исплатува секој месец однапред во вид на аконтација постојан дел на личниот доход — утврден според работното место.

Пресметувањето и исплатувањето на делот на личниот доход според успехите во работата се врши во периодите определени со правилникот на органот.

Конечното пресметување на личните доходи на работниците се врши по донесувањето на завршна-та сметка.

6. Средства за работа што федерацијата им ги обезбедува на органите на внатрешните работи во републиката

Член 84

Федерацијата во својот буџет им обезбедува на органите на внатрешните работи во републиката средства за лични доходи и други видови лични расходи, за работниците што работат на работите на државната безбедност, за надоместок на патните и селидбените трошоци и трошоците на двоен живот од семејството за тие работници, како и средства за специјални издатоци и средства на опрема за специјална намена на службата на државната безбедност.

Федерацијата ги обезбедува во единствен износ, на начинот утврден со сојузен закон, средствата за вршење на другите внатрешни работи од исклучива надлежност на федерацијата во органите на внатрешните работи во републиката, како и други средства потребни за работа на службата на државната безбедност што не се опфатени во ставот 1 од овој член.

Член 85

Височината на средствата од членот 84 став 1 на овој закон се утврдува врз основа на обемот на работите, бројот на организационите единици и работните места на службата на државната безбедност

во органите на внатрешните работи во републиката, како и врз основа на степенот и потребите од опременост на таа служба и другите фактори што се од влијание врз утврдувањето на височината на тие средства.

Средствата од членот 84 став 2 на овој закон се утврдуваат според обемот на работите и врз основа на утврдениот просек на средствата што им се обезбедуваат на органите на внатрешните работи во републиката за вршење други внатрешни работи, како и врз основа на други фактори што можат да бидат од влијание врз утврдувањето на тие средства.

Височината на средствата утврдена според ставот 2 од овој член не се менува ако посмштествено не се менува обемот на работите, освен во случаите предвидени со сојузен закон.

Член 86

Средствата од членот 84 став 1 на овој закон ги распределува на органите на внатрешните работи во републиката старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Средствата од членот 84 став 2 на овој закон ѝ се доделуваат на републиката, која, во согласност со одредбите од овој закон, ги распоредува на органите на внатрешните работи во републиката.

Член 87

Федерацијата им обезбедува на органите на внатрешните работи во републиката секоја година и средства наменети за постојана резерва во височина од 1% на средствата од членот 84 на овој закон, со тоа што вкупните средства на постојаната резерва да не можат да надминат 3% од едногодишниот износ на средствата обезбедени според членот 84 на овој закон.

7. Средства за работа на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи

Член 88

Паричните средства за работа на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Во рамките на средствата за работа на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се обезбедуваат и средства за работа на Вишата управна школа за внатрешни работи.

Член 89

Паричните средства за посебни намени од членот 27 точ. 1 и 2 на овој закон му се обезбедуваат на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во единствен износ и се пренесуваат на негова посебна сметка.

Ако средствата од ставот 1 на овој член не се потрошат во годината за која се обезбедени, тие се пренесуваат во наредната година со иста намена.

Член 90

На Сојузниот секретаријат за внатрешни работи му се обезбедуваат секоја година средства за постојана резерва во височина од 1% на средствата за вршење на редовната дејност, со тоа што вкупните средства на постојаната резерва да не можат да надминат 3% од едногодишниот износ на средствата за вршење на редовната дејност.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 91**

Работните места на кои поради природата и тежината на работите и посебните услови на работата ефективно поминатото време во смисла на чл. 58 и 59 од Основниот закон за пензиското осигурување се смета во наголемено траење ги утврдуваат:

1) во службите и подрачните органи и установи на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, како и во службата на државната безбедност во органите на внатрешните работи во републиката — сојузниот секретар за внатрешни работи;

2) во службите на органите на внатрешните работи во републиката, освен во службата на државната безбедност — старешината на републичкиот орган на внатрешните работи со согласност од сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 92

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи согласно со одредбите од Основниот закон за пензиското осигурување:

1) поблиску да ги определи работите во органите на внатрешните работи на кои ефективно поминатото време ќе се смета во наголемено траење во смисла на членот 59 од Основниот закон за пензиското осигурување за периодот од 15 мај 1945 до 31 декември 1964 година;

2) поблиску да ја пропише постапката за издавање уверенија за времето што се смета во наголемено траење и да ги определи органите што ќе ги издаваат тие уверенија.

Член 93

Стручната спрема што на работниците на органите на внатрешните работи им е признаена според одредбите од Законот за јавните службеници им се признава и според одредбите од овој закон за работа на соодветните работи.

Член 94

Службениците на органите на внатрешните работи на кои до влегувањето во сила на овој закон според прописите за јавните службеници ќе им се одобри полагање на посебен испит за здобивање со стручна спрема можат да го полагаат тој испит и по влегувањето во сила на овој закон, но најдоцна до 1 јули 1966 година.

Член 95

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи:

1) за составувањето на предлози од страна на републичките органи на внатрешните работи за обезбедување средства според членот 84 од овој закон и за поднесување на извештаи за користењето на тие средства;

2) за контролата на користењето на средствата за специјални издатоци и на средствата на опремата за специјални намени.

Член 96

Правилниците и другите општи акти во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, во смисла на одредбите од овој закон, ќе се донесат најдоцна до 1 март 1966 година.

Член 97

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

838.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 23 април 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 година.

П. Р. бр. 359

4 ноември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64) се вршат измени и дополненија така што неговиот текст да гласи:

„Заради поттикнување на поединечните и колективните иницијативи и творештвото и заради јавно истакнување на најзначајните достигнуања од општо значење во сите области на животот и работата на општествената заедница;

заради одржување континуитетот во понатамошниот револуционерен развиток на Југославија помеѓу делата на Социјалистичката револуција утврдени со одлуките на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија и работата на современите генерации, како и заради трајно сеќавање за тие дела и одлуки;

а прифаќајќи ја иницијативата на Свечената заедничка седница на Сојузната скупштина и Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија од 29 ноември 1963 година, Сојузната скупштина донесува

ЗАКОН

ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Се установува Награда на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, како вонредно општествено признание (награда).

Член 2

Наградата се доделува за објавени творби и други највисоки достигнуања во науката и уметноста и во другите области на творештвото и работата од општо значење за развитокот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 3

Награди можат да им се доделуваат на поединец, работна заедница или друг колектив, на општествено-политичка организација или здружение и на работна или друга организација.

Наградите се доделуваат, по правило, секоја година.

Имињата на добитниците на наградите се објавуваат на 29 ноември.

Наградите се ослободени од сите придонеси и други давања.

Член 4

Иницијатива за доделување награди можат да дадат научни и други работни и самоуправни организации, општествено-политички организации, стручни и други здруженија и граѓани.

Член 5

Средства за наградите обезбедува федерацијата.

Средства за наградите можат да дадат и граѓани и работни и други организации во вид на подароци или завештанија.

Средствата за наградите се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија и можат да се користат и по истекот на буџетската година.

Член 6

Заради следење на творештвото на поединците, колективите и организациите и одлучување за доделување на наградите, се формира Одбор за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија (Одбор).

Одборот го сочинуваат претседател и дваесет членови.

Претседателот и четиринаесет членови на Одборот ги именува Сојузниот собор на Сојузната скупштина, а по еден член — републичкиот собор на секое републичко собрание.

Претседателот и членовите на Одборот се именуваат на две години. Една половина членови на Одборот можат да бидат повторно именувани за наредниот период од две години.

Член 7

Одборот го определува бројот на наградите што ќе се доделат и височината на секоја награда.

Член 8

Одборот е независен во својата работа.

Одборот ги донесува одлуките со мнозинство гласови на сите свои членови.

Одборот може да формира комисији за одделни области на општествениот живот заради давање мислење за доделување награда. Одборот може за поднесените предлози да бара и мислење од определени организации или поединци.

Одборот може да ги објави примените предлози ако смета дека е потребно да се спроведе јавна дискусија за нив.

Член 9

Одборот донесува правилник за својата работа, кој го потврдува Сојузниот собор на Сојузната скупштина.

Во правилникот поблиску се регулираат особено: начинот за доставување предлози и понатамошната постапка со нив, постапката за доделување

и предавање на наградата, формата и содржината на дипломата за доделена награда, начинот на работа на Одборот и други прашања во врска со доделувањето на наградите.

Член 10

Наградите им се предаваат на добитниците на свечена седница на Одборот.

На свечената седница Одборот поднесува образложение за доделување на наградите, кое се објавува.

Член 11

На добитникот на наградата му се издава диплома.

Член 12

Административните работи на Одборот ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работите на образованието и културата.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

839.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ
ЗА 1965 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за Сојузниот буџет за 1965 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 година.

П. Р. бр. 360
4 ноември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ
БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА**

Член 1

Во Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) членот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот буџет за 1965 година содржи:
приходи од динари — — — — — 834.447.000.000
распоредени приходи од динари — 819.920.643.000
нераспоредени приходи од динари 14.526.357.000“.

Член 2

Во членот 23 Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1965 година се менува и гласи:

„Б И Л А Н С
НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965
ГОДИНА

Класификаци- онен број		П р и х о д и	И з н о с	
на формата на приходи	на потфор- мата на приходи		на потформата на приходи	на формата на приходи
1	2	3	4	5
Вид 1. Придоноси				
11		Придонес од личниот доход од рабо- тен однос:		
	111	— придонес од личниот доход од ра- ботен однос во стопанството — — —	70.100,000.000	
	112	— придонес од личниот доход од ра- ботен однос во стопанството — — —	25.500,000.000	95.600,000.000
12		Придонес од личниот доход од земјо- делска дејност — — — — —		14.400,000.000
		Вкупно видот 1. Придонеси		110.000,000.000
Вид 2. Даноци				
21		Данок на промет на производи и услуги:		
	211	— општ данок на промет — — — — —	30 000,000.000	
	212	— сојузен данок на промет на произ- води и услуги — — — — —	378.000,000 000	408.000,000.000
		Вкупно видот 2. Даноци		408.000,000.000
Вид 3. Такси				
34		Конзуларни такси — — — — —		2.085,000.000
35		Царински такси — — — — —		745,000.000
36		Такси на странски друмски возила —		500,000.000
		Вкупно видот 3. Такси		3.330,000.000
Вид 4. Царини				
41		Царини — — — — —		207.300,000.000
		Вкупно видот 4. Царини		207.300,000.000
Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи				
61		Приходи на сојузните органи — — —		2.000,000.000
63		Други приходи — — — — —		31.018,000.000
		Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи		33 018,000.000
Вид* 8. Пренесени средства				
81		Вишок на приходите според буџетот за претходната година — — — — —		40.879,000.000
84		Наплатени приходи од 1964 и пора- нешните години — — — — —		31.920,000.000
		Вкупно видот 8. Пренесени средства		72.799,000.000
Вкупно приходите на сојузниот буџет за распоред (вид 1 до 8)				834.447,000.000

Квалификационен број		Општ распоред на приходите	И з н о с	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
		Основна намена 01 — дејност на училиштата		
01—2		Средства распоредени во определен износ:		
	01—2—1	за редовната дејност — — — — —	197.000.000	197.000.000
		Вкупно основната намена 01		197.000.000
		Основна намена 02 — научна и културно-просветна дејност		
02—2		Средства распоредени во определен износ:		
	02—2—1	за редовната дејност — — — — —	2.468.000.000	2.468.000.000
		Вкупно основната намена 02		2.468.000.000
		Основна намена 03 — социјални грижи		
03—2		Средства распоредени во определен износ:		
	03—2—2	за посебни намени — — — — —	40.818.000.000	40.818.000.000
		Вкупно основната намена 03		40.818.000.000
		Основна намена 04 — здравствена заштита		
04—2		Средства распоредени во определен износ:		
	04—2—2	за посебни намени — — — — —	5.214.000.000	5.214.000.000
		Вкупно основната намена 04		5.214.000.000
		Основна намена 06 — работа на државните органи		
06—2		Средства распоредени во определен износ:		
	06—2—1	за редовната дејност — — — — —	28.966.958.000	
	06—2—2	за посебни намени — — — — —	13.968.685.000	42.935.643.000
		Вкупно основната намена 06		42.935.643.000
		Основна намена 07 — народна одбрана		
07—2		Средства распоредени во определен износ — — — — —		429.274.000.000
		Вкупно основната намена 07		429.274.000.000
		Основна намена 09 — општи дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници		
09—2		Средства распоредени во определен износ — — — — —		63.899.000.000
		Вкупно основната намена 09		63.899.000.000

1	2	3	4	5
	Основна намена 10 — наменски дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници, органи, установи и организации			
10—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			10.341,000.000
	Вкупно основната намена 10			10.341,000.000
	Основна намена 12 — дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани			
12—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			2.815,000.000
	Вкупно основната намена 12			2.815,000.000
	Основна намена 13 — нестопански инвестиции			
13—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			6.327,000.000
	Вкупно основната намена 13			6.327,000.000
	Основна намена 14 — интервенции во стопанството			
14—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			140.500,000.000
	Вкупно основната намена 14			140.500,000.000
	Основна намена 16 — буџетски обврски			
16—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			2.071,000.000
	Вкупно основната намена 16			2.071,000.000
	Основна намена 18 — нераспоредени приходи			
18—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			14.526,357.000
	Вкупно основната намена 18			14.526,357.000
	Основна намена 19 — посебни намени според сојузниот буџет			
19—2	Средства распоредени во определен износ — — — — —			73.061,000.000
	Вкупно основната намена 19			73.061,000.000
	Вкупно распоредените и нераспоредените приходи (основни намени 01 до 19)			834.447,000.000

Член 3

Во членот 24 износот: „817.017,000.000“ се заменува со износот: „834.447,000.000“.

Член 4

Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1965 година се вршат следните измени и дополненија:

1) Во разделот 3 по називот на основната намена: „12. Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани“ текстот се менува и гласи:

„20 12—2	Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани — — — — —	2.815,000.000
	Вкупно разделот 3 (од поз. 16 до поз. 20)	2.538,048.000

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност	— — — —	520,693.000
За други намени	— — — —	3.017,355.000
ВКУПНО:		3.538,048.000“.

2) Во разделот 5 глава 1 по називот на основната намена: „13. Нестопански инвестиции“ текстот се менува и гласи:

„36	13—2—2	За довршување и продолжување на изградбата на станбени згради и за купување станови и градежно земјиште — — — — —	873,000.000	
37	13—2—2	За адаптации и големи поправки на административни згради во земјата, — — — — —	46,000.000	
38	13—2—2	За опрема во земјата — — — — —	48,000.000	
39	13—2—2	За набавка на уреди за радио-врски во земјата и во странство — — — — —	302,000.000	
40	13—2—2	За изградба на резиденции, купување станови и градежни земјишта за потребите на Дирекцијата за управување и изградба на згради на странски дипломатски и конзуларни претставништва — — — — —	100,000.000	1.369,000.000
Вкупно главата 1				3.947,357.000“.

3) Во разделот 5 глава 2 по називот на основната намена: „13. Нестопански инвестиции“ текстот се менува и гласи:

„47	13—2—2	За продолжување на изградбата на административни згради за потребите на дипломатско-конзуларните претставништва на СФРЈ — — — — —	465,000.000	
48	13—2—2	За изградба односно купување на станбени згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ — — — — —	85,000.000	
49	13—2—2	За адаптација и големи поправки на административни згради на дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ — — — — —	52,000.000	
50	13—2—2	За опрема во странство — — — — —	8,000.000	
51	13—2—2	За адаптација на просториите за потребите на Клубот на Југословените во Париз — — — — —	68,000.000	678,000.000
Вкупно главата 2				8.173,700.000
Вкупно разделот 5 (од поз. 23 до поз. 51)				12.121,057.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност	— — — —	1.753,307.000
За други намени	— — — —	10.367,750.000
ВКУПНО:		12.121,057.000“.

4) Во разделот 6 текстот на главите 1 и 2 и рекапитулацијата на разделот се менува и гласи:

„ГЛАВА 1 — СЕКРЕТАРИЈАТ

07 — Народна одбрана

52	07—2	Средства за редовната дејност	425.274,000.000
Вкупно главата 1			425.274,000.000

ГЛАВА 2 — СОВЕТ ЗА НАРОДНА
ОДБРАНА

07 — Народна одбрана

53	07—2	Средства за редовната дејност	4.000,000.000
Вкупно главата 2			4.000,000.000

Вкупно разделот 6 (од поз. 52 до поз. 53)			429.274,000.000
--	--	--	------------------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — 429.274,000.000

За други намени — — — — —

ВКУПНО: 429.274,000.000“.

5) Во разделот 7 глава 1 по називот на основната намена: „13. Нестопански инвестиции“ текстот се менува и гласи:

„56	13—2—2	За довршување на станбени згради, купување станови и адаптација на станови — — — — —	910,000.000	
57	13—2—2	За довршување на започнатите административни згради — — — — —	144,000.000	
56	13—2—2	За откуп на земјишта и изградба на објекти и инсталации — — — — —	99,156.000	
59	13—2—2	За адаптација на административни згради — — — — —	28,000.000	
60	13—2—2	За инсталации (врски, осветление и водовод) — — — — —	57,000.000	
61	13—2—2	За реконструкција — — — — —	65,000.000	
62	13—2—2	За набавка на опрема — — — — —	190,000.000	
63	13—2—2	За набавка на чамци — — — — —	54,000.000	
64	13—2—2	За набавка на превозни средства — — — — —	30,000.000	
65	13—2—2	За набавка на пет гониометри — — — — —	157,807.000	
66	13—2—2	За изработка на проекти, расчистување терен, експропријација и раселување — — — — —	25,000.000	
67	13—2—2	За изградба на деловни згради — простории од шалтерски тип — — — — —	26,000.000	1.785,963.000
Вкупно главата 1				5.302,380.000“.

6) Во разделот 7 по текстот на главата 7 понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 7 (од поз. 54 до поз. 79) 17.113,211.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — 14.015,063.000

За други намени — — — — 3.098,148.000

ВКУПНО: 17.113,211.000“.

7) Во разделот 11 глава 1 по називот на основната намена: „02 — Научна и културно-просветна дејност“ текстот се менува и гласи:

„89	02—2—1	Југословенски лексикографски завод — — — — —	185,000.000	
90	02—2—1	За потребите на проучувањето на училишните и просветните прашања — — — — —	105,000.000	
91	02—2—1	Југословенски библиографски институт — — — — —	84,000.000	
92	02—2—1	Музеј на револуцијата на народите на Југославија — — — — —	65,000.000	
93	02—2—1	За потребите на заштитата на културните споменици — — — — —	58,000.000	497,000.000“.

8) Во разделот 11 глава 1 по називот на основната намена: „19. Посебни намени според сојузниот буџет“ текстот се менува и гласи:

„110	19—2	Средства за културна соработка со странство — — — — —	1.000,000.000	
111	19—2	Придонес за меѓународната акција за запазување на спомениците на Стара Нубија — — — — —	24,200.000	
112	19—2	Проект за економскиот развој на училишната изградба (OECD) — — — — —	18,300.000	
113	19—2	Научноистражувачка работа на донесување технички и педагошки нормативи за изградба на училишта — — — — —	7,000.000	
114	19—2	Заштита на спомениците во странство — — — — —	2,000.000	1.051,500.000
Вкупно главата 1				2.980,457.000“.

9) Во разделот 11, на крајот, рекапитулацијата на разделот се менува и гласи:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

„РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност	—	—	—	811,242.000
За други намени	—	—	—	2.300,934.000
ВКУПНО:				3.112,176.000“.

10) Во разделот 12 по називот на основната намена: „03 Социјални грижи“ текстот се менува и гласи:

„128 03—2—2	Инвалидски примања на воените инвалиди од војните	—	—	—	36.318,000.000	
129 03—2—2	Средства за исплата на боречкиот додаток	—	—	—	4.500.000.000	40.818,000.000“.

11) Во разделот 12 по називот на основната намена: „04 Здравствена заштита“ текстот се менува и гласи:

„130 04—2—2	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди од војните	—	—			5.214,000.000“.
-------------	--	---	---	--	--	-----------------

12) Во разделот 12 по називот на основната намена: „19. Посебни намени според сојузниот буџет“ текстот се менува и гласи:

„141 19—2	Средства за научноистражувачка работа на рехабилитација на инвалиди	—	—	—	—	8,000.000
-----------	---	---	---	---	---	-----------

Вкупно разделот 12 (од поз. 127 до поз. 141) **46.797,209.000**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност	—	—	—	—	485,046.000
За други намени	—	—	—	—	46.312,163.000
ВКУПНО :					46.797,209.000“.

13) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „06 Работа на државните органи“ текстот на позицијата 146 се менува и гласи:

„146 06—2—1	Средства за зголемување и усогласување на личните доходи во сојузните органи	—	—	—	—	1.300,000.000“.
-------------	--	---	---	---	---	-----------------

14) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „09 Општи дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници“ текстот се менува и гласи:

„147 09—2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	—	—	—	—	
148 09—2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Македонија	—	—	—	24.535,000.000	
149 09—2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Црна Гора	—	—	—	15.687,000.000	
150 09—2	Дополнителни средства за Социјалистичка Република Србија за АПКМ	—	—	—	8.722,000.000	
					14.955,000.000	63.899,000.000“.

15) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „10 Наменски дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници, органи, установи и организации“ текстот на позицијата 155 и износот на основната намена се менуваат и гласат:

„155 10—2	Дополнителни средства за Автономна Покраина Косово и Метохија за развој на установите на општествените служби во областа на школството и заштитата на здравјето	—	—	—	2.091,000.000	8.041,000.000“
-----------	---	---	---	---	---------------	----------------

16) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „18 Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)“ заградата и зборовите во заградата се бришат, а понатамошниот текст се менува и гласи:

„161 18—2	За непредвидени и недоволно предвидени расходи (текушта буџетска резерва)	—	—	—	—	
161a 18—2	Средства за зголемување на личните доходи на работниците на сојузните органи	—	—	—	11.822,357.000	
161б 18—2	Средства за покривање на курсната разлика во средствата за лични доходи на работниците на сојузните органи во странство	—	—	—	1.074,000.000	
161в 18—2	Средства за покривање на курсната разлика во средствата за материјални трошоци на сојузните органи	—	—	—	630,000.000	
					1.000,000.000	14.526,357.000“.

17) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ текстот се менува и гласи:

1	2	3	4	5
„162	19—2	Надоместок на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и други одликувања — — — — —	1.640,000.000	
163	19—2	На Југословенскиот црвен крст — средства за превоз на прехранбени продукти — — — — —	630,000.000	
164	19—2	Надоместок за национализираниот имот во земјата — — — — —	130,000.000	
165	19—2	Обврски по внатрешните заеми — — — — —	8.700,000.000	
166	19—2	Обврски на државата по странски заеми и за национализиран странски имот — — — — —	55.100,000.000	66.200,000.000
Вкупно главата 1				159.160,443.000“.

18) Во разделот 13 по текстот на главата 2 понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 13 (од поз. 142 до поз. 174) 159.276,234.000“

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — — 1.643,426.000
 За други намени — — — — — 157.630,808.000
 ВКУПНО: 159.276,234.000“.

19) Во разделот 14 по називот на основната намена: „19. Посебни намени според сојузниот буџет“ текстот на позицијата 182 се менува и гласи:

„182 19—2—1 Новинска агенција Танјуг — — — — — 755,000.000“.

20) Во разделот 14 во основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ износот на основната намена се менува и гласи: „2.991,000.000“.

21) Во разделот 14 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 14 (од поз. 175 до поз. 189) 5.269,363.000“

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — — 1.137,163.000
 За други намени — — — — — 2.132,200.000
 ВКУПНО: 3.269,363.000“.

22) Во разделот 16 глава 1 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанството“ текстот се менува и гласи:

„204 14—2—2 Средства за премирање на извозот 45.000,000.000
 Вкупно главата 1 45 354,386.000“.

23) Во разделот 16 глава 2 називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции“ со нејзиниот текст се брише, а по бришаниот текст понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно главата 2 48,363.000
 „Вкупно разделот 16 (од поз. 198 до поз. 209) 45.402,749.000“

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — — 271,286.000
 За други намени — — — — — 45.131,463.000
 ВКУПНО: 45.402,749.000“.

24) Во разделот 17 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанството“ текстот се менува и гласи:

„214 14—2—2 Регрес за рото хартија — — — — — 175,000.000
 215 14—2—2 Регрес за железарницата „Борис Кидрич“ од Никшиќ — — — — — 1.500,000.000“

1	2	3	4	5
216 14—2—2	Регрес за вештачко губре „KAN“ —		1.930,000.000	
217 14—2—2	Регрес на производителите на опре- делени производи — — — — —		10,000.000	3.615,000.000“.
25) Во разделот 17 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу- џет“ текстот се менува и гласи:				
„218 19—2	Средства за изработка на технички прописи во индустријата и градеж- ништвото — — — — —			6,500.000
Вкупно разделот 17 (од поз. 210 до поз. 218)				3.858,924.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — —	229,124.000
За други намени — — — —	3.629,800.000
ВКУПНО:	3.858,924.000“.

26) Во разделот 18 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанството“ текстот се менува и гласи:

„225 14—2—2	Регреси за земјоделска опрема —	3.250,000.000	
226 14—2—2	Регреси за вештачки губриња — —	26.091,000.000	
227 14—2—2	Регреси за горива и мазива — —	100,000.000	
228 14—2—2	Регреси за рибарството — — —	380,000.000	
229 14—2—2	Премии за суров памук — — —	290,000.000	
230 14—2—2	Регрес за соини сачми и погачи —	130,000.000	
231 14—2—2	Премии за пченица и 'рж — — —	90,000.000	
232 14—2—2	Премии за гоеење добиток — — —	22.485,000.000	
233 14—2—2	Премии за кравјо млеко — — —	9.207,000.000	
234 14—2—2	Средства за унапредување на водо- стопанството — — — — —	500,000.000	
235 14—2—2	Средства за унапредување на земјо- делството и шумарството — — —	500,000.000	63.023,000.000“.

27) Во разделот 18 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу-
џет“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 18 (од поз. 219 до поз. 236)	63.378,883.000
--	----------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — —	254,863.000
За други намени — — — —	63.124,020.000
ВКУПНО:	63.378,883.000“.

28) Во разделот 19 глава 1 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанство-
то“ текстот се менува и гласи:

„241 14—2—2	Надоместоци при продажба на доби- ток по гарантирани цени — — —	30,000.000	
242 14—2—2	Регреси за бензин, плинско масло и авио-бензин — — — — —	65,000.000	
243 14—2—2	Регрес за лигнит и мрк јаглен — —	5.500,000.000	5.595,000.000
Вкупно главата 1			5.837.703.000“.

29) Во разделот 19 по текстот на главата 3 понатамошниот текст се менува и гласи:

Вкупно разделот 19 (од поз. 237 до поз. 249)	6.041,589.000
---	---------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — —	399,889.000
За други намени — — — —	5.641,700.000
ВКУПНО:	6.041,589.000“.

30) Во разделот 20 глава 1 по називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции“ тек-
стот се менува и гласи:

„253 13—2—2	За работи на поморските пловни па- тишта за потребите на Установата за одржување на поморските пловни патишта — — — — —	88,000.000
-------------	--	------------

1	2	3	4	5
254 13—2—2	За пловни објекти за потребите на Установата за одржување на поморските пловни патишта — — — —		26,000.000	
255 13—2—2	За набавка на опрема за потребите на Установата за одржување на поморските пловни патишта — — —		46,000.000	
256 13—2—2	За довршување на објектот за базата на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта — —		20,000.000	
257 13—2—2	За работите на внатрешните пловни патишта, за унификација и воведување посебни ознаки на пловните и крајбрежните светлечки сигнали и за поправка на пловните објекти и за изградба на станбена лаѓа за потребите на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта		40,000.000	
258 13—2—2	За набавка на опрема за потребите на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта — — —		40,000.000	260,000.000“.

31) Во разделот 20 глава 1 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно главата 1 2.111,361.000“.

32) Во разделот 20 по текстот на главата 2 понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 20 (од поз.
250 до поз. 267) 2.221,526.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	187,741.000
За други намени — — — — —	2.033,785.000
ВКУПНО:	2.221,526.000“.

33) Во разделот 21 по називот на основната намена: „02 Научна и културно-просветна дејност“ текстот на позицијата 268 се менува и гласи:

„268 02—2—1 За потребите на проучувањето на продуктивноста на трудот и други соодветни потреби — — — — — 105,000.000“.

34) Во разделот 21 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 21 (од
поз. 268 до поз. 274) 334,150.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	249,852.000
За други намени — — — — —	84,298.000
ВКУПНО:	334,150.000“.

35) Во разделот 26 по називот на основната намена: „10 Наменски дополнителни средства за потесните општествено-политички заедници, органи, установи и организации“ текстот се менува и гласи:

„304 10—2 Дополнителни средства за Управата за царини за изградба на градежни објекти и за набавка на опрема — — 1.300,000.000

**Вкупно разделот 26 (од поз.
297 до поз. 304) 4.117,231.000**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	2.675,853.000
За други намени — — — — —	1.441,378.000
ВКУПНО:	4.117,231.000“.

36) Во разделот 33 глава 1 по називот на основната намена: 02 — Научна и културно-просветна дејност“ текстот се менува и гласи:

„326 02—2—1	Институт за меѓународна политика и стопанство — — — — —	278,000.000	
327 02—2—1	Институт за општествени науки — — — — —	343,000.000	
328 02—2—1	Институт за наспоредно право — — — — —	45,000.000	
329 02—2—1	Институт за изучување на меѓународното работничко движење — — — — —	400,000.000	
330 02—2—1	Институт за криминолошки и криминалистички истражувања — — — — —	100,000.000	
331 02—2—1	Геомагнетски институт — — — — —	52,000.000	1.218,000.000“.

37) Во разделот 33 глава 1 по текстот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно главата 1	1.391,471.000“.
-------------------	-----------------

38) Во разделот 33 по текстот на главата 2 понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 33 (од поз. 326 до поз. 341)	5.934,664.000
---	---------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	1.348,785.000
За посебни намени — — — — —	4.585,879.000
ВКУПНО:	5.934,664.000“.

39) Во разделот 34 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„343 19—2	Средства за информативно-културно-просветната дејност помеѓу иселениците — — — — —	80,000.000	
Вкупно разделот 34 (од поз. 342 до поз. 343)		98,608.000	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	18,608.000
За други намени — — — — —	80,000.000
ВКУПНО:	98,608.000“.

40) Во разделот 37 по називот на основната намена: „02 Научна и културно-просветна дејност“ текстот се менува и гласи:

„356 02—2—1	Југословенски завод за фичка култура — — — — —	188,000.000“.
-------------	--	---------------

41) Во разделот 37 по текстот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции“ понатамошниот текст се менува и гласи:

„Вкупно разделот 37 (од поз. 356 до поз. 360)	297,422.000
---	-------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	199 158 000	
За други намени — — — — —	98,264 000	
ВКУПНО:	297,422 000“.	

42) Во разделот 38 по називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции“ текстот се менува и гласи:

„370 13—2—2	За градежни и монтажни работи на аеродроми и воздушни патишта — — — — —	380.000 000	
371 13—2—2	За отплата на договорената опрема (радари) — — — — —	193,00.000	573,000.000
Вкупно разделот 38 (од поз. 361 до поз. 371)			1.369,689.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	616,799 000	
За други намени — — — — —	752,890.000	
ВКУПНО:	1.369,689.000“.	

43) Во разделот 39 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет“ текстот се менува и гласи:

„377 19—2	Средства за меѓународна техничка соработка — — — — —	1.100,000 000	
Вкупно разделот 39 (од поз. 372 до поз. 377)			1.552,715.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	151,765.000	
За други намени — — — — —	1.400,950.000	
ВКУПНО:	1.552,715.000“.	

44) Во разделот 46 по називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции“ текстот се менува и гласи:

„409 13—2—2	За изградба на станбени згради и купување станови — — — — —	924,037.000	
410 13—2—2	За изработка на проекти, експропријација и купување градежно земјиште — — — — —	200,000.000	1.124,037.000
Вкупно разделот 46 (од поз. 408 до поз. 410)			1.179,789.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовната дејност — — — — —	55,752 000	
За други намени — — — — —	1.124,037 000	
ВКУПНО:	1.179,789.000“.	

Член 5

Средствата распоредени по посебниот дел на сојузниот буџет за 1965 година, во разделот 13 гласа 1 позиција 161а — за зголемување на личните доходи на работниците на сојузните органи, позиција 161б — за покривање на курсната разлика во средствата за лични доходи на работниците на сојузните органи во странство и позиција 161в — за

покривање на курсната разлика во средствата за материјални трошоци на сојузните органи, ќе ги распореди на одделни сојузни органи Сојузниот извршен совет.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ“.

840.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА**

Се прогласува Законот за измена и дополнување на Законот за адвокатурата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 година.

П. Р. бр. 363
4 ноември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА****Член 1**

Во Законот за адвокатурата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/57) во членот 44 ставот 2 се менува и гласи:

„Наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатот се наплатуваат според тарифата што ја донесува собранието на адвокатската комора во согласност со републичкиот извршен совет, ако со републички пропис не е определен друг орган за давање на таа согласност. Оваа тарифа се објавува во републичкото службено гласило.“

Член 2

По членот 44 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 44а

Височината на наградата за работи што не се предвидени со тарифата се определува според височината на наградата за слични работи.

Член 44б

За споровите помеѓу адвокатот и странката за наградата, како и за трошоците за работата на адвокатот, надлежен е судот од општа надлежност во процесна постапка.

Ако е судската или управната постапка во тек, а адвокатот и странката не се спогодбени во поглед на височината на наградата за работа што не е предвидена со тарифата или во поглед на височината на наградата што е во тарифата определена во распон, секој од нив може да бара височината на наградата да ја утврди судот односно органот надлежен за таа постапка во прв степен.

Член 44в

Кога тужбеното барање не се однесува на паричен износ, а тужителот во тужбата не навел дека се согласува наместо исполнување на тоа барање да прими определен паричен износ, за одмерување на наградата на адвокатот е меродавна вредноста на предметот на спорот означена во тужбата односно вредноста на предметот на спорот што процесниот суд ја утврдил според одредбата на членот 39 став 3 од Законот за процесната постапка.

Член 44г

За укажување правна помош на странски правни и физички лица адвокатот може да договори износи на награда поголеми од оние утврдени со тарифата, ако тоа не е во спротивност со меѓународната спогодба.

Ако странски суд или орган ѝ ги досуди на странката трошоците на постапката, адвокатот има право на делот од трошоците што се однесува на наградата и на трошоците за работата на адвокатот и кога ја надминуваат височината определена со тарифата.“

Член 3

Ако адвокатот од подрачјето на една адвокатска комора презема одделни дејствија во постапката пред суд или друг орган кој се наоѓа на подрачјето на друга адвокатска комора, наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатот се утврдуваат според тарифата на адвокатската комора на чие подрачје адвокатот ги презема дејствијата во постапката, ако адвокатот и странката не се спогодиле да се примени тарифата на адвокатската комора на чие подрачје е седиштето на канцеларијата на адвокатот.

Кога судот или органот го одмерува надоместокот на трошоците на странката што ја застапува адвокатот, секогаш ја применува тарифата на адвокатската комора на чие подрачје се наоѓа тој суд односно орган.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на тарифата на адвокатската комора престанува да важи Уредбата за наградите и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/59) на подрачјето на адвокатската комора што ја има донесено тарифата.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, Уредбата за наградите и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите ќе се применува и по донесувањето на тарифата на адвокатската комора во поглед на адвокатските работи што се извршени пред донесувањето на тарифата.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

841.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО**

Се прогласува Законот за измена на Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 5 ноември 1965 година.

П. Р. бр. 364
6 ноември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО****Член 1**

Во Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63) во членот 89 ставот 1 се менува и гласи:

„Формирањето на заедниците и на советот на републичките заедници, како и усогласувањето на организацијата и работењето на заводите, ќе се изврши до 31 декември 1965 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

842.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка за извршувањето на сојузниот буџет за 1964 година, што го увои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 година.

П. Р. бр 361
4 ноември 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА

Член 1

Се донесува завршна сметка за извршувањето на сојузниот буџет за 1964 година.

Остварените приходи и извршените расходи според сојузниот буџет за 1964 година изнесуваат, и тоа:

Приходи	— — — — —	Динари 780.535.607.398
Расходи	— — — — —	Динари 738.753.164.868
Вишок на приходите над расходите	— — — — —	Динари 41.782.442.510

Член 2

Од остварениот вишок на приходите над расходите износот од 902.492.403 динари ќе ѝ се исплати на Службата на општественото книговодство на име надоместоци и провизии за извршување на сојузниот буџет за 1964 година, а износот од 40.879.950.107 динари се пренесува во сојузниот буџет за 1965 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

843.

Врз основа на членот 36 став 3 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65) и членот 14 став 3 од Основниот закон за здравствениот надзор над предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ПРИ УВОЗОТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА И ЗА НАЧИНОТ НА ПОТРОШКОТ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

1. За здравствен преглед при увоз на прехранбени производи и предмети за општа употреба увозникот плаќа надоместок, и тоа:

- 1) за денковни пратки:
 - а) за пратки до 3 денка — 500 динари за еден денк;
 - б) за истородни пратки над 3 денка — 2.000 динари за една пратка;
 - в) за разнородни пратки над 3 денка — 2.000 динари за секој вид пратка;
- 2) за вагонски и камионски пратки и за пратки во камионски приколки, без оглед на тежината на пратката — 2.000 динари по превозно средство (вагон, камион, приколка);
- 3) за бродски пратки:
 - а) за пратки до 10 тона — 5.000 динари;
 - б) за пратки над 10 до 1.000 тона — 1.200 динари за секои 10 тона;
 - в) за пратки над 1.000 тона — 1.000 динари за секои 10 тона;
- 4) за преглед на остатоци од товари по чистење на брод односно шлеп — 6.000 динари по брод односно шлеп.

2. Ако прегледот се врши ноќе или вон редовното работно време на санитарниот инспектор, износите на надоместоците од точката 1 на оваа одлука се зголемуваат за 50%.

Како преглед ноќе се подразбира преглед што санитарен инспектор го врши од 19 до 6 часот од 1 април до 31 октомври, односно од 17 до 7 часот од 1 ноември до 31 март.

3. Ако увозникот благовремено не ги подготви прехранбените производи или предметите за општа употреба за преглед по поднесена пријава за пристигање на пратката, а санитарниот инспектор што го врши здравствениот преглед излезе на местото на истоварот во определеното време, увозникот е должен на име денгуба на санитарниот инспектор да плати износ од 1.000 динари по час.

4. Износите на надоместоците од точ. 1 до 3 на оваа одлука се уплатуваат во корист на посебна сметка на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика односно во корист на посебната сметка на оној орган на санитарната инспекција во републиката што ќе го овласти Сојузниот санитарен инспекторат за вршење здравствени прегледи.

5. Износите на надоместоците наплатени според оваа одлука, ќе се користат:

- 1) за опрема и оспособување на објекти што служат за спречување на внесување заразни болести во Југославија и за лекување на карантински болести;
- 2) за изградба односно купување, закупнина и одржување на работните простории потребни за спроведување на санитарниот надзор на границата;
- 3) за набавка и одржување на опрема (канцелариска и лабораториска, моторни чамци, автомобили и други превозни средства), за лабораториски испитувања, како и за подмирување на другите трошоци што ќе ги предизвика спроведувањето на санитарниот надзор на границата;

4) за изградба на станови за санитарните инспектори што го спроведуваат надзорот на границата;

5) за надоместок на трошоците за спроведување санитарниот надзор на границата на органите на санитарната инспекција што ќе ги овласти Сојузниот санитарен инспекторат согласно со членот 17 од Основниот закон за санитарната инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), ако средствата што ќе ги остварат овластените органи според одредбите од оваа одлука не се доволни за подмирување на трошоците за спроведување на санитарниот надзор;

6) за лични доходи, надоместок за прекувремена работа, патни трошоци во врска со спроведувањето на санитарниот надзор и за наградување на санитарните инспектори и други лица што учествуваат во спроведувањето на санитарниот надзор на границата, во височината и на начинот што се определени со правилникот на органот на управата надлежен за работите на санитарниот надзор на границата;

7) за подмирување на другите трошоци во врска со спроведувањето и унапредувањето на санитарната заштита на границата во рамките на правата и должностите на федерацијата

6. Износите на надоместоците наплатени според оваа одлука во корист на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика се користат според претсметката што секоја година ја донесува сојузниот секретар за здравство и социјална политика.

Износите на надоместоците наплатени според оваа одлука во корист на посебната сметка на органот на санитарната инспекција во републиката овластен од страна на Сојузниот санитарен инспекторат, се користат според претсметката што старешината на тој орган секоја година ја донесува во согласност со општите мерила што ги определува сојузниот секретар за здравство и социјална политика.

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка што ќе останат непотрошени во текот на една година, можат за истите намени да се потрошат во наредната година.

7. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместоците за вршење здравствен преглед при увозот на прехранбени продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64).

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1966 година.

Р. п. бр. 156

30 септември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Петар Стамболиќ, с. р.

844.

Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64 и 47/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Пловилата за внатрешна пловидба (во понатамошниот текст: пловилата) мораат да ги имаат уредите и опремата пропишани со овој правилник.

Член 2

Одредбите од овој правилник се применуваат на нови пловила, на пловила во градба и на постојните пловила, ако за постојните пловила со овој правилник не е определено поинаку.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој правилник ги имаат овие значења:

1) товарен брод е пловило од челична или друга конструкција, освен дрвената, наменето за превоз на стоки со повеќе од 20 t депласман, што нема сопствен механички задвижен уред;

2) моторен товарен брод е пловило наменето за превоз на стоки, со повеќе од 20 t депласман, што има сопствен механички задвижен уред;

3) дрварица е пловило наменето за превоз на стоки, од дрвена конструкција, со повеќе од 20 t депласман, што нема сопствен механички задвижен уред;

4) дереглија е пловило до 20 t депласман, што нема сопствен механички задвижен уред, освен бродарицата и пловечката направа;

5) бродарица (скела) е пловило наменето за превоз на луѓе, добиток и возила од еден на друг брег на пловниот пат, со сопствен механички задвижен уред или без таков уред;

6) пловечка направа е техничко пловило со механичка постројка за технички работи (багер, елеватор, дигалка, макари и др.), кое може да биде со сопствен механички задвижен уред или без таков уред;

7) влекач е брод што влече други пловила;

8) потискувач е брод што потискува други пловила;

9) товарен брод за потискување (баржа) е товарен брод што се движи со дејство од потискувач;

10) моторен чамец е пловно средство до 20 t депласман, што има сопствен механички задвижен уред;

11) танкер е пловило наменето за превоз на течни горива, што нема сопствен механички задвижен уред;

12) моторен танкер е пловило наменето за превоз на течни горива, што има сопствен механички задвижен уред;

13) ново пловило е пловило на кое кobilицата му е поставена по денот на влегувањето во сила на овој правилник;

14) пловило во градба е пловило на кое кobilицата му е поставена пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, но кое е уште во градба.

Како опрема, во смисла на овој правилник, се подразбираат средствата на опрема, приборот и резервните делови на опрема. Средствата на опрема можат да бидат во вид на подвижни или неподвижни уреди.

Член 4

Заради безбедна пловидба, пловилата мораат, според својот вид, големина, намена и задвижна постројка, да имаат уреди и опрема:

- 1) за укотвување;
- 2) за приврзување;
- 3) за команда и кормиларење;
- 4) за сигнализација и навигација;
- 5) за влека;
- 6) за обезбедување од потопување и за спасување;
- 7) за спречување, откривање и гаснење на пожари;
- 8) за задвижување;
- 9) за електрично осветление;
- 10) за општа намена.

Член 5

Количините и мерите што за одделни уреди и делови на опрема се определени со овој правилник се минимални количини и мери за уреди и делови на опрема на одделни видови пловила.

Ако на пловило се наоѓаат уреди или опрема во број поголем отколку што е определено со овој правилник, и тие уреди и опрема мораат да им одговараат на условите пропишани со овој правилник односно со други соодветни прописи што се применуваат на пловило. Ако не им одговараат на прописите, тие уреди и опрема не смеат да се држат на пловило.

Член 6

Уредите и опремата определени со овој правилник мораат да бидат секогаш во исправна состојба и да се наоѓаат на пловилото додека е тоа во употреба.

Отстранети или загубени уреди односно делови од уреди и опрема мораат веднаш да се заменат со нови, а во случај на општетување — веднаш да се поправат или заменат.

Член 7

Пловило што нема уреди и опрема што им одговараат на одредбите на овој правилник не може да се огласи способно за пловидба.

Сттапувања во поглед на примената на одделни одредби од овој правилник можат да се вршат само во случаите и под условите што се определени во правилникот.

II. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА УКОТВУВАЊЕ

Главна котва

Член 8

Секое пловило со повеќе од 10 t депласман мора да има главна котва.

Тежината на главната котва мора да изнесува, и тоа:

1) за пловило над 10 до 100 t депласман: $G = 0,9 D + 10$;

2) за пловило без сопствено задвижување, над 100 t депласман, освен баржата: $G = 0,35 D + 65$;

3) за моторен влекач со пропулзија на пропелер, над 100 t депласман, и за баржа: $G = 1,5 (0,35 D + 65)$;

4) за брод со пропулзија на тркала, над 100 t депласман: $G = 2 (0,35 D + 65)$;

5) за брод со пропулзија на пропелер, над 100 t депласман, освен потискувач и моторен влекач: $G = 1,25 (0,35 D + 65)$;

6) за потискувач, над 100 t депласман: $G = 4,5 (0,35 D + 65)$, со тоа што секој потискувач да мора да има по две такви главни котви, а ако потискувачот е опремен и со уред за влека — и котва на носот, во тежина определена за моторен влекач.

Во формулите за пресметување на тежината на котвата од ставот 2 на овој член ознаката „G“ е тежина на котвата во kg, а ознаката „D“ е депласман во тони.

Ако пловило има две главни котви, нивната поединечна тежина не може да биде помала од 60% од тежината на главната котва определена во точ. 1 до 5 на ставот 2 од овој член.

Сметковната тежина на главната и другите котви се заокружува на 10 kg кај тежина над 100 kg, а за котви до 100 kg — на 5 kg, и тоа така што кај котва во тежина над 100 kg се заокружува на 10 kg разликата од 5 kg или поголема, а кај котва во тежина до 100 kg — на 5 kg разликата од 2,5 kg или поголема.

Котвено витло

Член 9

Секое пловило што има главна котва во тежина над 50 kg мора да има котвено витло.

Котвеното витло мора да им одговара на овие услови:

1) да е сигурно во задвижување, така што веригата да не може да клизне од верижникот и да нема преголемо триење при минување низ водечките елементи од котвено грло до витлото;

2) да е од таква конструкција која го спречува враќањето на котвата при дигање;

3) да има копеч за вклучување и исклучување на барабанот за намотување на веригата односно верижникот;

4) да има сигурна кочница;

5) да е способно да ја извлекува помошната и главната котвена верига;

6) моторното задвижување на витлото мора да биде такво што да обезбедува брзо и сигурно подигање на котвата;

7) рачното витло не смее на рачката да има сила поголема од 15 kg.

Котвено витло на моторно задвижување мора да имаат бродови чија котва е во тежина над 360 kg. Витлото на моторно задвижување мора да има и резервно рачно задвижување.

Помошна котва и резервна котва

Член 10

Помошна котва мора да има секое пловило со повеќе од 20 t депласман, и тоа:

1) над 20 до 500 t депласман — една котва;

2) над 500 t депласман — две котви.

Ако пловилото има само една помошна котва, нејзината тежина мора да изнесува 20% од тежината на главната котва. Ако пловилото има две помошни котви, тежината на една помошна котва мора да изнесува 20% од тежината на главната котва, а тежината на другата — 15% од тежината на главната котва. Максималната тежина на една помошна котва не смее да биде поголема од 120 kg.

Една резервна котва мора да има секој брод со повеќе од 50 t депласман. Тежината на резервната котва мора да изнесува 80% од тежината на главната котва.

Пловилото не мора да има резервна котва ако има две главни котви според одредбата на членот 8 став 4 од овој правилник.

Котвени вериги

Член 11

Димензиите на алките од главната котвена верига мораат да им одговараат на техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите.

Должината на веригата мора да изнесува: $L_g = 1,5 L_a(m)$, каде што „La“ означува најголема должина на трупот на пловилото. За потискувач должината на веригата мора да изнесува $L_g = 2,5 L_a(m)$.

Помошна котвена верига за главната котва мора да има секое пловило со повеќе од 50 t депласман, освен за котва со зглоб. Димензиите на помошната котвена верига мораат да им одговараат на техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите. Должината на помошната верига мора да изнесува: $L_p = 1,5 L_a + 10(m)$.

Пловило чија главна котва има тежина над 50 kg мора да има зглоб за котва (вртуљ) за секоја котвена верига. Составните делови на предгонот, вклучувајќи го и вртуљот, мораат да им одговараат на важечките технички прописи.

Верига-врска за котва мора да има секое пловило за секоја главна котва, освен за котва со зглоб.

Верига кочница со виљушка за главна и помошна котвена верига мора да има секое пловило со повеќе од 15 t депласман.

Резервни полуалки за секоја котвена верига мораат да имаат пловилата, и тоа:

1) до 250 t депласман — една полуалка;

2) над 250 до 500 t депласман — две полуалки;

3) над 500 t депласман — три полуалки.

III. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ПРИВРЗУВАЊЕ

Уреди

Член 12

Пловилата мораат да имаат на носот, од левата и десната страна, уреди за приврзување, што

служат за: примање и врзување на влечници и меѓувлечници, врзување на потискувач со баржа, врзување низ бок на друго пловило, врзување за брег, врзување на потпирачи а, по потреба, и на главна котвена верига, и тоа:

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа:

— над 10 до 50 t депласман — еден приврзник (битва);

— над 50 t депласман — еден чифт приврзници со алка за потпирач а, по потреба, на една страна уште еден приврзник за главна котвена верига;

2) баржа — еден чифт приврзници, еден приврзник на челната страна, како и едно притегно витло;

3) скела — еден приврзник;

4) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер, патнички брод и моторен чамец:

— до 50 t депласман — еден приврзник;

— над 50 t депласман — еден чифт приврзници со алка за потпирач;

5) потискувач — еден чифт приврзници, три радли, две притегни витла и еден двоен крстат приврзник во симетралата на носот од бродот.

Пловилата на средниот дел од трупот кон носот, од левата и десната страна, мораат да имаат уреди за приврзување, што служат за: врзување низ бок на друго пловило, врзување за брег, врзување на меѓувлечници а, по потреба, и врзување на потпирачи, и тоа:

1) товарен брод, танкер и дрварица што имаат повеќе од 500 t депласман — еден приврзник;

2) баржа — еден амбус;

3) бродови со пропелери на пропелер, освен потискувачи:

— над 50 до 100 t депласман — еден приврзник или амбус;

— над 100 t депласман — еден приврзник;

4) брод со пропелери на тркала — еден чифт приврзници со зевалица а, по потреба, и со притегно витло;

5) потискувач — еден амбус.

Пловилата мораат да имаат на средниот дел од трупот кон крмата, од левата и десната страна, уреди за приврзување, што служат за: врзување низ бок на друго пловило, врзување за брег, врзување на меѓувлечници а, по потреба, и врзување на потпирачи, и тоа:

1) товарен брод, танкер и дрварица:

— над 250 до 500 t депласман — еден приврзник или амбус;

— над 500 t депласман — еден приврзник;

2) баржа — еден амбус;

3) бродови со пропелери на пропелер, освен потискувачи:

— над 50 до 100 t депласман — еден приврзник или амбус;

— над 100 t депласман — еден чифт приврзници;

4) брод со пропелери на тркала — еден чифт приврзници со зевалица а, по потреба, и со притегно витло;

5) потискувач — еден амбус.

Пловилата мораат да имаат на крмата, од левата и десната страна, уреди за приврзување, што служат за: врзување низ бок на друго пловило, врзување за брег, врзување за меѓувлечници како и врзување на потпирачи, и тоа:

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа:

— над 10 до 50 t депласман — еден приврзник;

— над 50 t депласман — еден чифт приврзници со алка за потпирач;

2) баржа — еден чифт приврзници, еден приврзник на челната страна, како и едно притегно витло;

3) скела — еден приврзник;

4) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер, патнички брод и моторен чамец:

— до 50 t депласман — еден приврзник;
— над 50 t депласман — еден чифт приврзници со алка за потпирач;

5) потискувач — еден чифт приврзници.

Опрема

Член 13

Пловилата мораат да ја имаат следната опрема за приврзување, и тоа:

1) исфрлач со јаже во должина 30 m/6 mm:

а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 250 t депласман — еден исфрлач;

— над 250 t депласман — два исфрлачи;

б) скела со повеќе од 20 t депласман — еден исфрлач;

в) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод, и тоа:

— до 100 t депласман — еден исфрлач;

— над 100 до 250 t депласман — два исфрлачи;

— над 250 t депласман — три исфрлачи;

2) кол дрвен окован:

а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, скела и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 50 t депласман — еден кол;

— над 50 t депласман — два кола;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:

— над 10 до 20 t депласман — еден кол;

— над 20 до 250 t депласман — два кола;

— над 250 t депласман — три кола;

3) калем за јаже;

а) товарен брод, танкер и пловечка направа што имаат повеќе од 250 t депласман, и тоа:

— над 250 до 800 t депласман — два калема;

— над 800 t депласман — три калема;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод — три калема;

4) една кавиља:

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман;

5) една макара челична, двојна:

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 100 t депласман;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, што имаат повеќе од 250 t депласман;

6) еден токмак:

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман;

7) спојница обична (кламфа):

а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 250 t депласман — две спојници;

— над 250 до 1000 t депласман — четири спојници;

— над 1000 t депласман — шест спојници;

б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:

— над 50 до 250 t депласман — четири спојници;

— над 250 до 500 t депласман — шест спојници;

— над 500 t депласман — осум спојници;

8) одбојник (балон):

а) товарен брод, танкер и пловечка направа, и тоа:

- до 250 t депласман — еден одбојник;
- над 250 t депласман — два одбојника;
- б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:
 - над 20 до 100 t депласман — еден одбојник;
 - над 100 t депласман — два одбојника;
- в) потискувач, и тоа:
 - до 250 t депласман — два одбојника;
 - над 250 t депласман — четири одбојника;
- 9) два потпирачи оковани:
 - секое пловило со повеќе од 50 t депласман, освен потискувачот, скелата и баржата;
- 10) постамент за потпирачи:
 - а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 250 t депласман;
 - б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман;
- 11) постамент за јаже:
 - секое пловило со повеќе од 100 t депласман — според бројот на јажињата;
- 12) јаже челично за врзување на пловило:
 - а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа, и тоа:
 - до 10 t депласман — едно јаже од 25 m/8 mm;
 - над 10 до 20 t депласман — две јажиња од по 25 m/10 mm;
 - над 20 до 50 t депласман — две јажиња од по 50 m/12 mm;
 - над 50 до 250 t депласман — едно јаже од 100 m/16 mm и едно јаже од 100 m/18 mm;
 - над 250 до 500 t депласман — едно јаже од 150 m/22 mm, едно јаже од 150 m/16 mm и едно јаже од 150 m/12 mm;
 - над 500 t депласман — две јажиња од по 150 m/22 mm, едно јаже од 150 m/20 mm, едно јаже од 150 m/16 mm и едно јаже од 250 m/12 mm;
 - б) баржа што има повеќе од 1000 t депласман — едно јаже од 240 m/24 mm и четири јажиња од 35 m/24 mm;
- в) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод, и тоа:
 - до 20 t депласман — едно јаже од 25 m/14 mm;
 - над 20 до 50 t депласман — две јажиња од 25 m/14 mm;
 - над 50 до 100 t депласман — едно јаже од 120 m/12 mm и три јажиња од 75 m/20 mm;
 - над 100 t депласман — едно јаже од 250 m/12 mm и четири јажиња од 150 m/22 mm;
- г) потискувач, и тоа:
 - до 250 t депласман — едно јаже од 150 m/22 mm, едно јаже од 150 m/12 mm и четири јажиња од 35 m/24 mm;
 - над 250 t депласман — едно јаже од 150 m/22 mm, едно јаже од 150 m/12 mm и осум јажиња од 35 m/24 mm;
- 13) конопно јаже за потпирач:
 - а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа, и тоа:
 - до 250 t депласман — две јажиња од 5 m/28 mm;
 - над 250 t депласман — две јажиња од 10 m/35 mm;
- б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман — две јажиња од 10 m/35 mm;
- 14) едно конопно јаже за макара (прага) од 50 m/16 mm:
 - а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 100 t депласман;
 - б) влекач, потискувач, моторен товарен брод и моторен танкер што имаат повеќе од 250 t депласман;
- 15) чакле:
 - а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, скела и пловечка направа што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:
 - над 10 до 250 t депласман — едно чакле;
 - над 250 t депласман — две чаклиња;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод, и тоа:

- до 250 t депласман — едно чакле;
 - над 250 t депласман — две чаклиња;
- 16) една котва во тежина 5 kg за помошни работи на пронаоѓање потонати предмети и сл. („котва мачка“): секое пловило со повеќе од 50 t депласман;

17) една дурија:

а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа што имаат повеќе од 250 t депласман;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 100 t депласман;

18) одбивач — окован (штица):

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа, што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:

- над 50 до 500 t депласман — еден одбивач;
- над 500 t депласман — два одбивачи;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

- над 20 до 100 t депласман — еден одбивач;
- над 100 t депласман — два одбивачи.

IV. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА КОМАНДА И КОРМИЛАРЕЊЕ

Член 14

Командните и кормиларските уреди мораат да им одговараат на видот, намената и снагата на задвижната постројка на пловилото и да даваат полна сигурност во поглед безбедноста на пловилото и пловидбата.

Кормиларскиот уред мора да овозможува лесно ракување.

Член 15

Командното и кормиларското место мораат да бидат заштитени од влијание од звук и светлост што би можеле да ја попречуваат безбедната пловидба.

Видикот од кормиларското место мора да биде слободен на површината на водата во сите правци, така што на отстојание од најмалку 30 m од пловилото да се видливи сите предмети на водата.

Член 16

Пловилата што имаат кормиларски уред на моторно задвижување мораат да бидат снабдени со резервен погон за кормиларење.

Член 17

Секој брод до 20 t депласман мора да има централизирана команда (непосредно ракување со кормилото и моторот од едно место).

Член 18

Бродови што немаат централизирана команда мораат да имаат соодветни уреди односно направи што обезбедуваат одржување врска помеѓу командата и машинското одделение бродски телеграф, догласна цевка, телефон, интерфон, свонец, сигнално светло, и сл.), и тоа најмалку два од тие уреди односно направи.

Член 19

Секој брод чија задвижна постројка создава бука поради која акустично договарање со командата не е сигурно, мора да има на командниот мост бродски телеграф.

Бродови со повеќе од 250 t депласман мораат да имаат два бродски телеграфи, по еден на обете бочни страни на командниот мост, со тоа што влекачите, по потреба, мораат да имаат уште еден бродски телеграф на задниот дел од командниот мост кај уредот за влека.

Член 20

Влекач со повеќе од 250 t депласман и секој потискувач мораат да имаат интерфон со звучник кој може да дава звук во сите правци, трџизиторски довикувач или друго ефикасно акустичко средство што може да пренесува команда на самиот брод и надвор од него.

Член 21

Наклономер (инклинатор) на командниот мост мора да има секој брод со повеќе од 50 t депласман, а други пловила — ако е тоа потребно со оглед на нивниот стабилитет.

Член 22

Довикувач мораат да имаат, и тоа:

- 1) товарен брод, танкер и дрварица што имаат повеќе од 50 t депласман — еден довикувач;
- 2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и пловечка направа што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:
 - над 10 до 100 t депласман — еден довикувач;
 - над 100 t депласман — два довикувачи.

Член 23

Еден термометар мораат да имаат:

- 1) товарен брод, танкер и пловечка направа што имаат повеќе од 500 t депласман;
- 2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод.

Член 24

Ако пловило има уред за соборување на високиот оцак и катарката, овој уред мора да биде наполно осигурен во поглед на функционирањето и приспособен за брзо и лесно ракување.

V. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА И НАВИГАЦИЈА**Сигнални уреди и опрема****Член 25**

Пловилата мораат да бидат опремени со сигнални оптички уреди и средства (светилки, балони, знамиња и др.), како и со сигнални звучни направи, што овозможуваат давање оптички и звучни сигнали определени со прописи што содржат правила за пловидбата.

Член 26

Покрај сигналните светилки потребни за вршење на службата пловилото мора да има и резервни сигнални светилки.

Сигналните светилки мораат да им одговараат на југословенските стандарди.

Член 27

Светилките на катарката мораат да бидат така поставени што светлата да бидат видливи во пропишаниот правец и кога е катарката соборена.

Член 28

Брод со повеќе од 50 t депласман и пловечка направа мораат да имаат бродски звонец.

Бродскиот звонец на потискувачот може да биде подвижен.

Сирена (пишталка) која овозможува јасно давање на пропишаните звучни сигнали со потребна јачина мора да има секој брод.

Уреди и опрема за навигација**Член 29**

Водомер (лец) мораат да имаат, и тоа:

- 1) пловечка направа со повеќе од 20 t депласман — еден водомер;

- 2) други пловила со повеќе од 10 t депласман:
 - над 10 до 50 t депласман — еден водомер;
 - над 50 t депласман — два водомера.

За пловило до 250 t депласман обележената должина на водомерот мора да изнесува најмалку 2,5 m, а за пловило над 250 t депласман — најмалку 3,5 m. Водомерот мора да има поделоци обоени бело — црвено — црно.

Рефлектор од соодветна конструкција и јачина мора да има секој брод, и тоа:

- до 100 t депласман — еден рефлектор;
- над 100 t депласман — два рефлектора.

Секој брод со повеќе од 10 t депласман мора да има бродски часовник, а еден доглед — секој брод со повеќе од 50 t депласман.

VI. УРЕД И ОПРЕМА ЗА ВЛЕЧА**Член 30**

Секој брод што влече други пловила мора да има уред и опрема за влеча.

Член 31

Уредот за влеча се состои од опорник, стегач, влечено витло и заштитни лакови.

Опорникот мора да им одговара на следните услови:

- 1) да е добро прицврстен за конструкцијата на трупот или за зајакната надградба;
- 2) да е поставен така што да не ја намалува маневарската способност на влекачот и да не го намалува стабилитетот на бродот над дозволените граници;
- 3) заради намалување на триењето при испуштање и вовлекување на влечниците, да е опремен со радли или валци преку кои минуваат влечниците.

Стегачот мора да им одговара на следните услови:

- 1) конструктивно така да е приспособен што влечникот и под најголемо дозволено оптоварување да не може да излегува кога е затворен стегачот;
 - 2) да овозможува брзо врзување на влечниците;
 - 3) да овозможува брзо и несмекавано вовлекување на влечниците;
 - 4) да овозможува испуштање на влечникот без тргање и кога е влечникот оптоварен.
- Влечното витло мора да им одговара на следните услови:

- 1) ако е на моторно задвижување, мора да биде од таква снага што да овозможува едновременно вовлекување на обата влечника без застој и кога влечниците се под извесно оптоварување;
- 2) калемите за намотување на влечниците, освен кај витло со рачен погон, мораат да имаат уред за редене навивки за да се спречи замрсување при испуштање на влечниците, а калемите за намотување на влечниците кај секое витло — кочница за регулирање на рамномерно испуштање на влечниците.

Заштитните лакови мораат да им одговараат на следните услови:

- 1) по бројот и конструкцијата да овозможуваат несмекавано извлекување и вовлекување на влечниците од бродот, како и несмекавано лизгање на влечниците преку задниот дел на бродот;
- 2) да им даваат полна заштита на членовите на посадата при лизгање и истегание на влечниците;
- 3) да се снабдени со преклопни кукачки за држење на влечниците кога маневрирањето го бара тоа.

Член 32

На влекач чија снага на задвижната постројка изнесува до 200 KS или на влекач над 200 KS кој е наменет за манипулација во пристаниште (боксер), уредот за влеча може да се состои од кукачка за влечење, која мора да им одговара на следните услови:

- 1) да е добро прицврстена за конструкцијата на трупот или за зајакната надградба;
- 2) да е поставена така што да не ја намалува маневарската способност на влекачот и да не го намалува неговиот стабилитет над дозволените граници;
- 3) да може да се задвижува хоризонтално за 90° на секоја страна и за потребен вертикален агол;
- 4) да е снабдена со пружини за намалување на тргањето;
- 5) да може лесно да се ископча од командното место.

Член 33

Секој брод што влече други пловила, чија задвижна постројка има повеќе од 75 KS мора да има јаже челично — влечник

Бродовите од ставот 1 на овој член чија задвижна постројка има до 1700 KS мораат, ако со претсметката одобрена од страна на органот односно установата овластена за вршење прегледи не е определено поинаку, да има влечници во следниот број, квалитет и димензии:

- 1) брод над 75 до 150 KS — еден влечник од 80 m/16 mm од најмалку 114 жици, секоја во јачина при кинење 130 kg/mm²;
- 2) брод над 150 до 500 KS — два влечника од 200 m/22 mm од најмалку 114 жици, секоја во јачина при кинење 130 kg/mm²;
- 3) брод над 500 до 1000 KS — два влечника од 250 m/24 mm од најмалку 114 жици, секоја во јачина при кинење 130 kg/mm²;
- 4) брод над 1000 до 1500 KS — два влечника од 350 m/23 mm од најмалку 144 жици, секоја во јачина при кинење 160 kg/mm²;
- 5) брод над 1500 до 1700 KS — два влечника од 350 m/28 mm од најмалку 144 жици, секоја во јачина при кинење 160 kg/mm².

Ако се употребуваат јажиња што во поглед на квалитетот не им одговараат на условите од ставот 2 на овој член, димензиите на влечниците на бродовите до 1700 KS се определуваат со пресметување така што влечниците да бидат во јачина која ѝ одговара најмалку на јачината на влечниците од ставот 2 на овој член.

Бродовите чија снага на задвижната постројка изнесува повеќе од 1700 KS мораат да имаат влечници во бројот и димензиите определени со претсметката одобрена од страна на Југословенскиот регистар на бродовите.

При пресметување на димензиите на влечниците се зема дека статичната влечна сила (при проба во место) на бродот е најмалку 10 kg/KSi односно 12 kg/KSe и степенот на сигурноста — најмалку 2, каде што „KSi“ е индицирана снага на брод на парно задвижување, а „KSe“ ефективна снага на брод на моторно задвижување.

Јаже челично — затег за влечник мора да има секој влекач со повеќе од 100 t депласман, освен влекачите чиј уред за влеча се состои од кукачка за влечење (член 32), и тоа едно јаже од 35 m/24 mm од најмалку 114 жици, секоја во јачина при кинење 130 kg/mm².

VII. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ПОТОПУВАЊЕ И ЗА СПАСУВАЊЕ

Отвори за миување и отвори за контрола на трупот на пловило

Член 34

Отворите за минување и други отвори на непропусна преграда на пловило мораат да имаат

врата или капак со затинач и со соодветни затворачи, кој во случај на проникнување на вода можат лесно и брзо херметички да се затворат. Вратите односно капаците на отворите за минување мораат да бидат конструирани така што да можат да се отвораат од обете страни.

Подот и бочните внатрешни облоги во просториите за посадата и патниците, како и во складовите, мораат да имаат доволен број отвори со капацитет, за да се овозможи ефикасна контрола на исправноста на трупот на пловилото и брзо спасување на пловилото во случај на проникнување на вода.

Пумпи за спасување**Член 35**

Секој брод со повеќе од 250 t депласман мора да има пумпа за спасување, од капацитет најмалку 25 m³/час.

Пумпата за спасување мора да биде само вдицна и да има приклучоци што овозможуваат црење на вода од бродот на кој е сместена и од други пловила — за случај на спасување на други пловила.

Вциците црева на пумпата за спасување мораат да бидат армирани, во должина 20 m и во пречник кој му одговара на капацитетот на пумпата, и да има заштитна мрежа на крајот и сигурни споеви. Цревата мораат да стојат на обезбедено и лесно пристапно место, а во нивната близина мора да се наоѓа потребен алат за монтажа.

Секое пловило со повеќе од 20 t депласман мора да има таложна пумпа.

Уред за сондирање вода во товарниот простор, како и уред за спуштање на цревата од пумпата за спасување во товарниот простор, мора да има товарен брод со повеќе од 100 t депласман и моторен товарен брод со повеќе од 50 t депласман.

Прибор за обезбедување од потопување**Член 36**

Пловилата мораат да бидат опремени со следниот прибор за обезбедување од потопување, и тоа:

1) со еден визир — сонда: товарен брод со повеќе од 100 t депласман и моторен товарен брод со повеќе од 50 t депласман;

2) со десет затиначни завртки: секое пловило со повеќе од 20 t депласман што има корито со заковки;

3) со една црпалка: дереглија, скела, пловечка направа што имаат депласман до 20 t, како и моторен чамец;

4) со една поњава за спасување: влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод кој има повеќе од 100 t депласман.

Поњавата за спасување мора да биде во два пласта (двојна) и опремена со јажица за приврзување, а нејзината големина сразмерна со големината на пловилото.

Венци и појаси за спасување**Член 37**

Венци за спасување, со јаже во должина 30 m и во пречник 6 mm, мораат да имаат:

1) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:

- над 50 до 1000 t депласман — еден венец;
- над 1000 t депласман — два венца;

- 2) скела со повеќе од 10 t депласман, и тоа:
 - над 10 до 20 t депласман — еден венец;
 - над 20 t депласман — два венца;
 - 3) влекач, потискувач, моторен товарен брод и моторен танкер што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:
 - над 20 до 50 t депласман — еден венец;
 - над 50 t депласман — два венца;
 - 4) патнички брод и моторен чамец што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:
 - над 10 до 20 t депласман — еден венец;
 - над 20 до 500 t депласман — два венца;
 - над 500 t депласман — четири венци.
- Венци за спасување, без јаже, мораат да имаат:
- 1) товарен брод, танкер, дрварица, дерегија и пловечка направа што имаат повеќе од 250 до 1000 t депласман — еден венец;
 - 2) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и потискувач, што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:
 - над 20 до 50 t депласман — еден венец;
 - над 50 t депласман — два венца;
 - 3) патнички брод — еден венец на секој десет метра должина на бродот.

Член 38

Појаси за спасување мораат да имаат:

- 1) товарен брод, танкер и дрварица што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:
 - над 50 до 250 t депласман — два појаса;
 - над 250 до 500 t депласман — три појаса;
 - над 500 t депласман — четири појаса;
- 2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и пловечка направа што имаат повеќе од 10 t депласман — еден појас на секој член на посадата;
- 3) патнички брод — еден појас на секој член на посадата, а ако условите за сместување го дозволуваат тоа и по еден појас на секој патник.

Член 39

Венецот за спасување (со јаже или без јаже) мора да им одговара на следните услови:

- 1) да е од цврста плута или од друг еквивалентен материјал;
 - 2) да е во состојба да се одржи на вода шест часа под оптоварување од 14,5 kg железо;
 - 3) да не дејствуваат на него штетно нафта и нафтини производи;
 - 4) ако е изработен од пластичен или синтетичен смес, мора да содржи пливачки својства и издржливост во допир со вода, нафта и нафтини производи како и при промени во температурата на кои може да најде на пловните патишта;
 - 5) не смее да биде исполнет со рогоза, струганки, мелена плута или со некој друг иситнет материјал;
 - 6) способноста за пливање на венецот не смее да зависи од воздушните комори што мораат да се надуваат;
 - 7) да е во мошне уочлива боја и на него со големи букви да е означено името односно ознаката на пловилото на кое му припаѓа венецот и пристаништето на уписот на пловилото.
- Јажето на венецот за спасување мора да биде цврсто приврзано по обемот
- Венците за спасување мораат да бидат сместени така што да можат брзо да се исфрлат и не смеат во никој случај да бидат трајно прицврстени.

Член 40

Појасот за спасување мора да им одговара на следните услови:

- 1) да е изработен стручно и од добар материјал;
- 2) да е во состојба да се одржи на вода шест часа под оптоварување од 7,5 kg железо;
- 3) да е конструиран така што со сигурност да може да се прицврсти низ човечкото тело, да мо-

же да се носи од едната и од другата страна и што е, можно повеќе да е отстранета опасноста од неговото неисправно наместување;

4) да е во состојба по влегувањето во вода да го сврти телото во положба на сигурно пливање и да го постави од вертикална во полулежечка грбна положба;

5) да има придржувач за глава, така што главата на онесвестено лице да се одржува над вода и телото да мине од вертикална во полулежечка грбна положба;

6) да не дејствуваат на него штетно нафта и нафтини производи;

7) да е во мошне уочлива боја;

8) да е опремен со одобрена свиралка, која за појасот е цврсто приврзана со врвка.

Појас за спасување чија способност за пливање зависи од надуваноста може да ѝ биде одобрен за употреба на посадата на сите пловила, освен на патничките и на танкерите, под следните услови:

- 1) да има две одделени воздушни комори, кои заедно се во состојба да се одржат на вода шест часа под оптоварување од 15 kg железо, а секоја од нив да се одржи сама на вода шест часа под оптоварување од 7,5 kg железо;
- 2) да може да се надува механички или со уста;

3) да им одговара на условите од точката 1 и точ. 3 до 8 на ставот 1 од овој член, па и кога една од воздушните комори не е надувана.

Појасите за спасување мораат да бидат сместени така што да се лесно пристапни, а местото на сместувањето мора да биде јасно означено.

Појасите наменени за патниците стојат на горните делови од пловилото, на погодни места од кои членовите на посадата можат да им ги даваат на патниците. Тие појаси можат да стојат и во затворен простор, под услов службата за спасување да е организирана така што да можат брзо да се издаваат.

VIII. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ОТКРИВАЊЕ И ГАСЕЊЕ ПОЖАР

1. Општи одредби

Член 41

Уредите и опремата за гасење пожар мораат да стојат на лесно пристапно место, за да можат брзо и лесно да се употребат. Тие, како и местото на кое стојат, мораат да бидат означени со црвена боја. Начинот на нивната употреба мора да биде јасно означен на нив или на местото на кое стојат.

Уредите и опремата за гасење пожар осетливи на мраз и топлина мораат да бидат заштитени на соодветен начин

Член 42

Видовите и типовите на уреди и апарати за гасење пожар што се употребуваат на пловила, мораат да бидат одобрени од Југословенскиот регистар на бродовите.

2. Уреди и опрема за гасење пожар

Пумпи

Член 43

Секој брод со повеќе од 100 t депласман мора да има моторна, парна или електрична пумпа за гасење пожар, со капацитет од најмалку 25 m³ на час при притисок од 50 m воден столб, која од млазницата исфрла млаз вода во пречник од најмалку 12 mm на оддалеченост од најмалку 12 m. Пумпите на патнички бродови што превезуваат повеќе од 300 патници мораат да бидат способни да исфрлаат едновременно два силна млаза вода во кој и да е дел на бродот.

Таложна, циркулациона или друга пумпа за бродска служба може да се употреби како пумпа за гаснење пожар, ако им одговара на условите пропишани со овој правилник за пумпата за гаснење пожар.

Пумпа за течно гориво не смее да се употреби како пумпа за гаснење пожар.

Цевки за вода и приклучоци со прибор

Член 44

Противпожарните водови мораат да бидат поставени така што да се заштитени од оштетување.

Член 45

Хидрантите мораат да бидат поставени така што пожарните црева да можат лесно да се приклучаат за нив.

На бродовите што можат да товарат товар на палуба, хидрантите мораат да бидат распоредени така што секогаш да се лесно пристапни.

Хидрантите мораат да имаат вентили што овозможуваат да се симне пожарното црево и за време додека работи пумпата. Бројот и распоредот на хидрантите на пловилото мора да биде таков што да биде овозможено гаснење на пожар со вода со пожарно црево во должина 15 m и со воден млаз од 12 mm на секое место на бродот.

Член 46

На бродови со задвижување на течно гориво млазниците за гаснење пожар во машинските простории мораат да распрснуваат вода во вид на дождовни капки (заштитен млаз).

Член 47

Пречникот на противпожарниот цевовод мора да биде толкав што да обезбедува соодветна количина вода за едно односно за две пожарни црева и да му одговара на капацитетот на пумпата за гаснење пожар.

Пожарно црево

Член 48

Пожарното црево мора да биде двојно свиткано така што обете негови спојници да се наоѓаат од надворешната страна на свитканото црево.

Пожарните црева не смеат да бидат гумирани.

Спојниците на пожарните црева мораат да имаат соодветни гумени затиначи. До спојниците мора да се наоѓа прибор за нивно стегане, ако е потребно.

Член 49

Пожарните црева на пловилата мораат да стојат во шкафче со стаклена врата која не може да се заклучи, во непосредна близина на хидрантот (пожарна станица), и секогаш да бидат заштитени од влага и невреме.

Пожарната станица мора да биде видно означена со црвена боја и да има реден број.

Член 50

Пожарно црево мораат да имаат пловилата што имаат пумпи за гаснење пожар, и тоа:

1) танкер со повеќе од 500 t депласман — едно црево од 60 m;

2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 100 t депласман, и тоа:

— над 100 до 250 t депласман — едно црево од 15 m;

— над 250 до 500 t депласман — две црева од 15 m;

— над 500 t депласман — три црева од 15 m.

Апарати за гаснење пожар

Член 51

Апаратите за гаснење пожар (екстинктери) можат да бидат преносливи или непреносливи.

За секој апарат за гаснење пожар мора да постои упатство за неговата употреба и потврда со податоци за полнењето односно прегледот издадена од овластеното лице што го извршило прегледот односно полнењето.

На пловилата што имаат апарати за гаснење пожар полнети со отровни средства, членовите на посадата мораат да бидат предупредени дека нивната употреба во затворен простор е опасна по животот.

Член 52

Апаратите за гаснење пожар, ако е можно, треба да стојат на места на кои нема да бидат изложени на влага или на температура што е под или над температурата пропишана за односниот тип апарати.

Член 53

Ако апаратите за гаснење пожар можат да се полнат на пвило, пловилото мора да има материја за резервно полнење. Таа материја мора да стои на суво и лесно пристапно место.

Член 54

Рачните апарати за почетно гаснење пожар (пренослив екстинктер), според намената на која и служат, можат да бидат со течност, со пена, со јаглен-диоксид или со некоја друга одобрена материја.

Капацитетот на преносливите екстинктери, по правило, не смее да биде поголем од 13,5 l ниту помал од 9 l. Преносливи екстинктери можат да се заменат со екстинктери од помал капацитет под услов нивниот вкупен капацитет да му биде еднаков на капацитетот на заменетите екстинктери.

Член 55

Пловилото, според видот и депласманот мора да има преносливи екстинктери од соодветен вид и тип, во следниот број, и тоа:

1) товарен брод, танкер, дрварица, дерегија и пловечки направи што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:

— над 50 до 250 t депласман — еден екстинктер;

— над 250 до 1000 t депласман — два екстинктера;

— над 1000 t депласман — три екстинктери;

2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:

— над 10 до 50 t депласман — еден екстинктер;

— над 50 до 100 t депласман — два екстинктера;

— над 100 до 250 t депласман — три екстинктери;

— над 250 до 500 t депласман — пет екстинктери;

— над 500 t депласман — десет екстинктери.

Пловилата што имаат електрична инсталација со задвижување под 100 W не мораат да имаат екстинктери особено определени за гаснење пожар предизвикан со електрична струја.

Член 56

Преносливите екстинктери мораат да бидат сместени на следниот начин:

1) во просториите за посада и патници и во работните простории што се наоѓаат над главната палуба, а чија должина изнесува до 20 m, мора да се наоѓа по еден пренослив екстинктер, а за секои започнати 20 m должина — уште по еден таков екстинктер, и тие мораат да бидат разместени онака како што ќе определи органот односно установата овластена за преглед на пловилото.

Во просториите од ставот 1 на оваа точка што се наоѓаат под главната палуба, на секои започнати 10 m должина на просторијата мора да се наоѓа по еден пренослив екстинктер;

2) во секоја просторија на пловилото во која се наоѓа разводна табла или електрична вклопка, мора да се наоѓа по еден екстинктер за гаснење електрични уреди, а кај главната разводна табла со вкупна снага на генератор над 100 kW — два такви екстинктери;

3) на бродови со котли што се палат со јаглен во машинско одделение мора да се наоѓа еден пренослив екстинктер со пена, од одобрен тип;

4) на бродови со котли што се палат со течно гориво мораат да се наоѓаат по два преносливи екстинктери со пена во секоја просторија во која се наоѓа било кој дел на уред за течно гориво;

5) на бродови со задвижна постројка со внатрешно согорување мораат да се наоѓаат во машинското одделение, и тоа:

а) на бродови до 200 KS — еден пренослив екстинктер со пена;

б) на бродови над 200 до 500 KS — два преносливи екстинктери со пена;

в) на бродови над 500 KS — три преносливи екстинктери со пена;

6) во непосредна близина на секоја просторија со лесно запалив материјал мора да се наоѓа еден пренослив екстинктер со пена;

7) во секоја просторија во која се наоѓа повеќе од еден апарат за користење гас во близината на тие апарати мора да се наоѓа соодветен апарат за гаснење пожар, а на пловилата што превезуваат опасни товари — и кога имаат само еден апарат за користење гас;

8) еден од преносливите екстинктери наменети за употреба во определена просторија мора да се наоѓа во близината на влезот на таа просторија.

Ако бројот на преносливите екстинктери определен во членот 55 од овој правилник не му одговара на бројот на преносливите екстинктери потребни за просториите наведени во ставот 1 на овој член, органот односно установата овластена за преглед на пловилото ќе му го определи на пловилото бројот и видот на екстинктерите потребни според одредбите од овој член.

Уреди за гаснење пожар на моторни танкери

Член 57

Моторните танкери мораат да имаат непреносливи (фиксни) уреди за гаснење пожар со пена со спроводни цевки во просториите во кои се наоѓа течно гориво.

Сандак со песок

Член 58

Бродовите со котли што се палат со течно гориво, како и бродовите со задвижна постројка со внатрешно согорување, мораат да имаат во секоја просторија за палење односно во машинскиот простор сандак поли со песок или со струганки импрегнирани со сода или со друг одобрен материјал. Пловилата што превезуваат течно гориво мораат да имаат уште два такви сандаци на палубата, кај станбената просторија на носот и на крмата.

Сандакот има капак на кој е видно означено дека содржи лесок односно друг материјал за гаснење пожар. Покрај сандакот мора да се наоѓа лопатче за растурање на тој материјал.

Зависно од силата на задвижната постројка на бродот зафатнината на сандакот мора да изнесува, и тоа:

- 1) кај брод до 200 KS — 50 dm³;
- 2) кај брод над 200 до 500 KS — 100 dm³;
- 3) кај брод над 500 KS — 200 dm³, со тоа што наместо еден сандак од таа зафатнина да може да има два сандаци со вкупна зафатнина од 200 dm³.

На пловилата што превезуваат течно гориво зафатнината на сандациите мора да изнесува 50 dm³ на секои 10 m должина на пловилото.

Товарен брод со повеќе од 500 t депласман мора да има еден сандак со зафатнина од 150 dm³.

Противпожарна секира

Член 59

Противпожарна секира мораат да имаат пловилата, и тоа:

1) товарен брод, танкер и пловечка направа што имаат повеќе од 250 t депласман, и тоа:

— над 250 до 500 t депласман — една секира;

— над 500 t депласман — две секири;

2) vlekač, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:

— над 50 до 250 t депласман — една секира;

— над 250 до 500 t депласман — две секири;

— над 500 t депласман — три секири.

3. Превентивни мерки

Член 60

Опасни и запаливи товари мажат да се сместуваат само во простории чија конструкција е непропустлива за течност и гасови. Непропустлив за течност и гасови мора да биде и секој уред за натовар и истовар на товари.

Член 61

На пловила што превезуваат лесно запаливи материји (со запаливост до 30° C) мораат да се наоѓаат соодветни заштитни средства против искрење на челичните јажиња и другите челични предмети што се употребуваат на палубата и во складовите на тие материји.

Член 62

Секој брод со погонско гориво со запаливост до 30° C мора да има во моторниот простор покривка за гаснење пожар или слично средство, како и натпис за забрана на пушењето.

Член 63

На пловила што превезуваат течни горива забрането е да се употребува отворен огин и отворено светло.

На пловилата од ставот 1 на овој член дозволно е само електрично осветление од инсталација монтирана на начинот пропишан за тој вид пловило, или осветление од сигурносна рачна електрична батериска ламба.

Член 64

На пловила што превезуваат течни горива, како и во машинското одделение на бродови со движење на лесно запаливо течно гориво, електричните уреди и апарати што при употребата искрат мораат да бидат изолирани на соодветен начин заради отстранување на опасноста од пожар.

Член 65

Сите издишни цевки на товарните простори за запаливи течности мораат да имаат заштитна метална мрежа заради спречување на минувањето на пламен или искра.

Член 66

Капаците на кофердамите мораат херметички да го затвораат влезот, а проветрувањето на кофердамите се врши низ издишните цевки што имаат заштитни мрежички.

Член 67

Натовар и истовар на запаливи течности смее да се врши само со пумпни уреди цврсто спосни со соодветниот цевовод на пловилото.

Член 68

Танкер со повеќе од 500 t депласман и секој потискувач мораат да имаат по една подвижна пумпа за ладење на палубата.

Член 69

Танкер и моторен танкер мораат да имаат табла со натпис за забрана на пушењето, истакната на средината од палубата. Таблата е во соодветна големина и на неа на обете страни, на бела подлога, напишана е со црвени букви, на еден од јазиците на народите на Југославија, а од странски јазици — најмалку на руски и француски јазик, натписот: „Пушењето е забрането“.

Ако е со посебни прописи предвидено пловилата од ставот 1 на овој член да носат знак за забрана на пушењето, таблата за забрана на пушењето го има, наместо натписот, знакот определен со тие прописи.

IX. ЗАДВИЖНИ УРЕДИ И ОПРЕМА**Уреди****Член 70**

Задвижниот уред мора да биде таков што да овозможува брзо задвижување на бродот напред и назад, лесно запирање на бродот и работа на бродскиот мотор без оптоварување.

Член 71

Задвижните машини и нивните делови, парните котли, постројките за движење со гасовито гориво и складовите за гориво мораат да бидат составени така што да е отстранета опасноста од експлозија, пожар или труење. Главните и помошните машини мораат да бидат вградени така што нивната работа да не може да влијае штетно врз конструкцијата на бродот.

Машинското одделение мора да биде доволно пространо, добро осветлено и проветрувано.

Подот кај огништето и блиските предмети не смеат да бидат од запалив материјал.

Член 72

Испусните цевки на погонските простории и оцаците на пловило за превоз на течни горива и слични материји мораат да имаат направа која го спречува искрењето.

Член 73

Парните котли и цевките за пара, жешка вода и жешки гасови мораат да бидат изолирани.

Член 74

Резервоарите за течно гориво и нивните цевоводи мораат да бидат добро затнати, а излезите на издишните цевки мораат да се наоѓаат надвор од бродот.

Цевоводот на течно гориво мора да има заштитена положба.

Резервоарите за течно гориво што не се дел од конструкција на пловило туку имаат посебна конструкција, мораат да бидат прицврстени за да не можат да се движат, но така што при тоа да не се користат како зајакнување на трупот на пловилото.

Кога температурата на палењето на задвижното гориво е под 30° C, во машинското одделение може да се наоѓа само количина гориво потребна за еднодневна употреба (дневни резервоари).

Цевоводот на горивото мора да биде пригоден така што да може да се затвора и надвор од просториите во кои е сместено горивото.

Цевоводите во машинското одделение мораат да бидат обоени со бојата што ја означува материјата што се спроведува, и тоа:

- 1) со црна — за течно гориво;
- 2) со кафеава (сепија) — за масло за подмачкување;
- 3) со сина — за водена пара;
- 4) со бела — за компримиран воздух;
- 5) со зелена — за речна вода;
- 6) со жолта (окер) — за вода за пиење;
- 7) со црвена — за таложница (вцицен вод);
- 8) со сива — за други материји.

Член 75

Пумпите за полнење дневен резервоар со задвижно гориво смеат да се користат само за таа цел. Ако температурата на палењето на горивото е под 30° C, пумпите мораат да бидат надвор од просторијата во која е моторот, добро заштитени и лесно пристапни.

Член 76

Садот со гас под притисок над 0,5 воздушен натпритисок мора да биде изграден и опремен според соодветните технички прописи.

Член 77

Цевките за воздух под притисок, компримиран гас или течно гориво мораат да имаат славина кај излезот од резервоарот и да се пристапни по целата должина.

Член 78

Буката на задвижните уреди, а особено онаа што ја предизвикуваат излезни гасови, мора да биде придушена со погодни уреди и во никој случај не смее да го попречува примањето на звучни сигнали од други пловила.

Опрема**Член 79**

Бродовите мораат да имаат машински прибор кој им одговара на видот и големината на задвижните машини и кој, според својот состав, овозможува редовно интервенирање на машините во движење заради отстранување помали дефекти и заменување на неисправните делови со резервни.

Бродовите со мотор со внатрешно согорување и бродовите со дизелелектрично задвижување мораат да имаат од машински прибор особено: една гарнитура рачен браварски алат, една фабричка гарнитура клучеви за секоја машина и соодветен прибор за електрични уреди.

Бродовите со парно задвижување мораат да имаат од машински прибор особено: една гарнитура рачен браварски алат, една гарнитура клучеви и прибор за бслужување и одржување на котловската постројка.

Секој брод мора да има за потребите на погодот, покрај друг прибор: една дигалка на рачно задвижување од соодветна носивост, една пробна електрична ламба и сден часовник.

Член 80

Секој брод мора да има шема на цевоводот и шема на електричната инсталација.

Секој брод на моторно задвижување мора да има фабричко упатство за работа, за ракување и одржување на машините.

Член 81

Бродовите мораат да имаат потребна количина резервни делови, според видот и големината на задвижните машини.

Бродовите со пропелзија на тркала мораат да имаат резервни лопати, носачи на лопати и ексцентриски лостови.

Х. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ И ОПРЕМА

Член 82

Електрични уреди и опрема мора да има секој брод со повеќе од 10 t депласман, чија задвижна постројка има повеќе од 10 KS.

Член 83

Електричните уреди и опрема на пловилата мораат да им одговараат на условите пропишани со техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите за електричните уреди на пловилата.

Член 84

На постојните пловила на кои електричните инсталации не се изведени според важечките технички правила на Југословенскиот регистар на бродовите или според југословенските стандарди секоја преправка на инсталациите ќе се врши според техничките правила на Југословенскиот регистар на бродовите.

ХИ. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ОПШТА НАМЕНА

Член 85

Пловилата мораат да го имаат следниот број на чамци опремени со верига за врзување, со едно весло крмица, со едно завозно весло и со една црпалка, и тоа:

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, скела и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман — еден чамец;

2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 500 t депласман — еден чамец;

— над 500 t депласман — два чамца.

Чамецот по конструкција и димензии мора да им одговара на општите услови пропишани за чамец и на својата намена. Тој мора да носи ознака на пловилото на кое му припаѓа и на него мора да биде назначен бројот на лица што смее да ги превезува.

Едни скали за чамец мораат да имаат: товарен брод, танкер и пловечка направа што имаат повеќе од 250 t депласман, како и влекач, потискувач и патнички брод што имаат повеќе од 100 t депласман.

Член 86

Скала (за врска со копно и со други пловила) мораат да имаат пловилата и тоа:

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 100 t депласман — една скала од 4 m;

— над 100 до 500 t депласман — една скала од 6 m;

— над 500 t депласман — 2 скали од 6 m;

2) влекач, потискувач, моторен танкер, моторен товарен брод, моторен чамец и патнички брод што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:

— над 10 до 100 t депласман — една скала од 4 m;

— над 100 до 250 t депласман — една скала од 6 m;

— над 250 t депласман — две скали од по 6 m.

Ногари за скала мораат да имаат: товарен брод, танкер, дрварица, пловечка направа, моторен товарен брод и моторен танкер што имаат повеќе од 250 t депласман, и тоа:

— над 250 до 500 t депласман — едни ногари;

— над 500 t депласман — две ногари.

Еден чифт постаменти за скала мораат да имаат: товарен брод, танкер, дрварица, пловечка направа, влекач, моторен товарен брод, моторен

танкер и потискувач што имаат повеќе од 250 t депласман.

Спојувач за скали мораат да имаат:

1) товарен брод, потискувач, танкер, дрварица, пловечка направа и скала што имаат повеќе од 250 t депласман, и тоа:

— над 250 до 500 t депласман — еден спојувач;

— над 500 t депласман — два спојувача;

2) влекач, моторен товарен брод и моторен танкер што имаат повеќе од 100 t депласман — еден спојувач.

Член 87

Покрај приборот пропишан во чл. 85 и 86 на овој правилник пловилата мораат да го имаат и следниот прибор:

1) две забезни весла со виљушка: дереглија, моторен чамец и скала што имаат до 20 t депласман;

2) едно весло крмица: дереглија и скала што имаат до 20 t депласман, како и моторен чамец;

3) ведро за вода, со јаже:

а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 250 t депласман — едно ведро;

— над 250 t депласман — две ведра;

б) скала со повеќе од 20 t депласман — едно ведро;

в) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа:

— над 10 до 100 t депласман — едно ведро;

— над 100 t депласман — две ведра;

4) рачна светилка:

а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, пловечка направа и скала, и тоа:

— до 250 t депласман — една светилка;

— над 250 t депласман — две светилки;

б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод, и тоа:

— до 250 t депласман — една светилка;

— над 250 t депласман — две светилки;

в) потискувач, и тоа:

— до 250 t депласман — три светилки;

— над 250 t депласман — четири светилки;

г) моторен чамец — една светилка;

5) една мразокрпка со рачка: товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 250 депласман;

6) стругалка:

а) товарен брод, танкер и пловечка направа што имаат повеќе од 100 t депласман — една стругалка;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 100 t депласман — една стругалка;

— над 100 до 250 t депласман — две стругалки;

— над 250 t депласман — четири стругалки;

7) секач плоскат:

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 100 t депласман — еден секач;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 50 t депласман — еден секач;

— над 50 t депласман — два секача;

8) еден лост челичен: товарен брод, танкер и пловечка направа, што имаат повеќе од 500 t депласман, како и влекач, моторен товарен брод, и моторен танкер што имаат повеќе од 100 t депласман;

9) еден чекан челичен: товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман, како и влекач потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер, моторен чамец и патнички брод;

10) едно длето за дрво: товарен брод, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман;

11) еден завинтувач: товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман; влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат до 20 t депласман, како и моторен чамен;

12) една махлица (стругачка): товарен брод, танкер, дрварица, дерегија и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, како и влекач, потискувач, моторен товарен брод и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман;

13) една тесличка: товарен брод, танкер, дрварица, дерегија и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, како и влекач, потискувач, моторен товарен брод и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман;

14) едни клешти обични: товарен брод, танкер, дрварица, дерегија, пловечка направа, влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман;

15) еден француски клуч: товарен брод и танкер што имаат повеќе од 100 t депласман, како и влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман;

16) клуч за под:

а) товарен брод и танкер што имаат повеќе од 500 t депласман — еден клуч;

б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер, патнички брод и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 50 t депласман — еден клуч;

— над 50 до 250 t депласман — два клуча;

— над 250 t депласман — три клуча;

17) една пила за дрво: товарен брод, танкер, дрварица, пловечка направа, влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман;

18) една пила за мраз: товарен брод, танкер, дрварица, пловечка направа, влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман;

19) една секира за дрво: товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман;

20) секира за мраз:

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман — една секира;

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депласман, и тоа:

— над 20 до 100 t депласман — една секира;

— над 100 t депласман — две секири;

21) лопата дрвена за снег:

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа:

— над 50 до 500 t депласман — една лопата;

— над 500 t депласман — две лопати;

б) влекач, моторен товарен брод, моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t депласман — една лопата;

в) потискувач — две лопати.

XII. ПРЕГЛЕД НА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА

Член 88

Со прегледите на пловилата што ги врши органот односно установата овластена за преглед на пловилата се утврдува дали пловилото има уреди и опрема што се пропишани со овој правилник и дали тие уреди и опрема им одговараат на сите услови од овој правилник.

При секој преглед мора претходно да се испита дали се благовремено и успешно отстранети сите недостатоци утврдени со претходниот преглед.

На пловило што ги нема уредите и опремата пропишани со свој правилник или чии уреди и опрема не им одговараат на сите услови од овој правилник не може да му се издаде уверение за способност на пловилото за пловидба (член 27 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64).

Член 89

Органот односно установата овластена за преглед на пловилата може да одобри пловилото, наместо со одделни пропишани уреди или делови на опрема, да биде опремено со други соодветни уреди односно делови на опрема под услов да не биде со тоа намалена сигурноста на пловилото и на пловидбата.

Одобрение во смисла на ставот 1 од овој член може да се даде:

1) кога пловидбата се врши на нов начин, поради што одделен пропишан уред или дел од опрема не му одговара на пловилото;

2) кога одделен пропишан уред или дел од опрема не му одговара на пловилото поради неговата посебна намена или новата конструкција на пловилото или на неговите уреди.

Во случаите од ставот 2 на овој член органот односно установата овластена за преглед на пловилото му го определува на пловилото рокот за пробно испитување, во кој се утврдува дали е сигурноста на пловилото и на пловидбата обезбедена со други соодветни уреди односно делови на опрема и истовремено му дава на пловилото привремено ослободување со кое се определува да не мора пловилото да биде опремено со уреди и опрема пропишани со овој правилник за време на траењето на пробното испитување.

Пробното испитување не може да трае подолго од една година.

Член 90

Органот односно установата овластена за преглед на пловилото може да одобри пловилото да биде без одделни пропишани уреди или делови на опрема под услов со тоа да не биде намалена сигурноста на пловилото и на пловидбата.

Одобрение во смисла на ставот 1 од овој член може да се даде:

1) кога пловидбата се врши на нов начин, поради што одделни уреди или делови од опрема не му се потребни на пловилото;

2) кога пловилото наменето за пловидба во определени пошироки граници врши само локална пловидба, поради што на пловилото не му се потребни одделни пропишани уреди или не е потребно да се наоѓаат постојано на пловилото одделни пропишани делови на опрема;

3) кога е вршење претежен број помали поправки и замена на неисправни делови со резервни обезбедено во сервисни работилници погодно поставени за тоа, поради што на пловилото не му се потребни одделни пропишани делови прибор наменети за вршење на поправките односно не му се потребни одделни пропишани резервни делови.

Член 91

Одобрението од чл. 89 и 90 на овој правилник го дава Југословенскиот регистар на бродовите за пловилата за чиј преглед е овластен тој, а за другите пловила — капетанијата на пристаниште ако со републички прописи не е определено одобрението да го дава друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Одобрението мора да биде образложено и да содржи особено податоци: дека пловилото може да биде опремено со други соодветни уреди или делови на опрема односно дека пловилото може да биде без одделни пропишани уреди или делови на опрема од причините определени во чл. 89 и 90 на овој правилник, како и во поглед на кои одредби од овој правилник и под кои услови се дозволува тоа отстапување за пловилото. Одобрението со тие податоци мора да биде запишано во книгата за прегледи и надзор.

Кога ќе престанат причините од чл. 89 и 90 на овој правилник поради кои е одобрено да може пловилото да биде опремено со други соодветни уреди или делови на опрема односно да може да биде без одделни пропишани уреди или делови на опрема, во поглед на опременоста на пловилото со уреди и опрема треба да се применуваат соодветните одредби од овој правилник што се однесуваат на уредите и опремата што мора да ги има односното пловило.

XIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 92

За постојните пловила органот односно установата овластена за вршење прегледи ќе утврди при првиот преглед по влегувањето во сила на овој правилник, кои уреди и делови на опрема на пловилото не им одговараат на одредбите од овој правилник и ќе го определи рокот во кој тие уреди и делови на опрема мораат да се доведат во состојба што им одговара на одредбите од овој правилник.

При определувањето на рокот од ставот 1 на овој член органот односно установата овластена за вршење прегледи ќе ја цени важноста на потребните измени за безбедноста на пловилата и пловидбата и обемот на тие измени. Ако постојните уреди и опрема на пловилото им одговараат на поранешните прописи односно технички правила, може да се определи и подолг рок, кој не може да биде подолг од шест години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Во особено оправдани случаи органот односно установата овластена за вршење прегледи на пловилото може по исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, на образложено барање на носителот на правото за користење односно сопственикот на пловилото, да го ослободи овој од обврската од ставот 1 на овој член под услов да биде обезбедена сигурноста на пловилото и на пловидбата.

Ослободувањето дадено за пловило според одредбата од ставот 3 на овој член мора да биде образложено и запишано во книгата за прегледи и надзор.

Член 93

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1842/65
12 октомври 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

845.

Врз основа на членот 16 став 2 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) и членот 146, во врска со членот 50 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65), државниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЧКИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ВОЕНАТА ОБВРСКА ЗА ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ОБВРЗНИЦИТЕ-РЕГУТИ ЗАРАДИ ПОСТОЈАН ПРЕСТОЈ И ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА ТИЕ ПАТУВАЊА

1. На обврзник-регути што сака да поднесе барање за добивање виза за патување во странство заради постојан престој, надлежната команда на воениот округ нема да му издаде одобрение предвидено со членот 50 од Законот за народната одбрана, ако постојат следните пречки во поглед на воената обврска, и тоа:

1) ако пред поднесувањето на барањето за издавање одобрение му е доставена покана за служење на воениот рок;

2) ако е против него поведена кривична постапка поради кривичното дело неосвивање на покана или одбегнување на воената служба (член 339 од Кривичниот законик).

По исклучок, нема да се смета дека постои пречка во поглед на воената обврска ако поканата за служење на воениот рок му е доставена на обврзник-регути кој се иселува од Југославија заедно со своето семејство или сака да се отсели при родителите кои постојано престојуваат во странство.

2. На обврзник-регути кој избегал во странство и на обврзник-регути кој во странство сака наместо виза за привремен престој да добие виза за постојан престој, надлежната команда на воениот округ може, по исклучок, да му издаде одобрение за постојан престој во странство, ако издавањето на одобрение го предложи надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Југославија во странство.

3. На обврзник-регути за кој не постојат пречките од точката 1 на оваа наредба за добивање виза за патување во странство заради постојан престој, надлежната команда на воениот округ ќе му издаде одобрение за постојан престој во странство. Издаденото одобрение важи една година.

Ако постојат пречки за издавање одобрение за постојан престој во странство, органот од ставот 1 од оваа точка ќе донесе образложено решение со кое ќе го одбие барањето.

4. На војник не може да му се издаде одобрение за постојан престој во странство.

5. За воен обврзник односно лице што си го отслужило воениот рок или е ослободено од служење на воениот рок поради неспособност за воена служба, не постојат пречки во поглед на воената обврска за издавање виза за патување во странство заради постојан престој.

Воен обврзник што сака да отпатува во странство заради постојан престој е должен, во смисла на членот 76 од Законот за народната одбрана, пред добивањето на патните исправи да се одјави кај надлежниот општински орган на управата за народна одбрана за што тој орган му издава потврда. Воениот обврзник му ја доставува таа потврда на органот надлежен за издавање патни исправи.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 83
5 ноември 1965 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

846.

Врз основа на членот 13 став 2 од Законот за југословенското државјанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/64), државниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕЧКИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ВОЕНАТА ОБВРСКА ЗА ОТПУСТ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРЖАВЈАНСТВО

1. На обврзник-регрут што поднесол барање за отпуст од југословенско државјанство надлежниот орган нема да му даде отпуст од државјанство, ако постојат следните пречки во поглед на воената обврска, и тоа:

1) ако поред поднесувањето на барањето за отпуст од југословенско државјанство му е доставена покана за служење на воениот рок;

2) ако е против него поведена кривична постапка поради кривичното дело неосвизање на покана или одбегнување на воената служба (член 339 од Кривичниот законик);

3) ако избегал во странство.

По исклучок, нема да се смета дека постои пречка во поглед на воената обврска ако поканата за служење на воениот рок му е доставена на обврзник-регрут кој се иселува од Југославија заедно со своето семејство или сака да се отсели при родителите кои постојано престојуваат во странство.

2. На воен обврзник што поднесол барање за отпуст од југословенско државјанство надлежниот орган нема да му даде отпуст од државјанството, ако постојат следните пречки во поглед на воената обврска, и тоа:

1) ако е упатен на воена вежба;

2) ако, со оглед на должностите што ги вршел во Југословенската народна армија а што ќе ги определи Државниот секретаријат за народна одбрана, со неговист отпуст од државјанството и со иселувањето би можела да биде загрозувана воена тајна — за времето додека таа можност постои, а најдолго до една година од денот на отпуштањето од Југословенската народна армија;

3) ако избегал во странство.

3. На обврзник-регрут односно на воен обврзник кој избегал во странство и на обврзник-регрут односно на воен обврзник кој без виза за постојан престој останал во странство да престојува постојано таму, може по исклучок, на предлог од надлежното дипломатско односно конзуларно претставништво на Југославија во странство и во согласност со Државниот секретаријат за народна одбрана, да му се даде отпуст од југословенското државјанство.

4. На војник не може да му се даде отпуст од југословенското државјанство.

5. Податоци за тоа дали постојат пречки во поглед на воената обврска за отпуст од југословенско државјанство наведени во точката 1 став 1 под 1, во точката 2 под 1 и 2 и во точката 4 од оваа наредба дава надлежниот општински орган на управата за народна одбрана

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Упатството за издавање на уверение дека во воениот поглед нема пречки за отпуст од југословенско државјанство („Службени војни лист“, бр. 6/63).

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 84

5 ноември 1965 година

Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

847.

Врз основа на членот 52, во врска со членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА РАБОТИТЕ НА УВОЗ НА СТРАНСКИ СТОКИ ОБУСЛОВЕН СО ИЗВОЗ НА ДОМАШНИ СТОКИ

1. Наредбата за работите на увоз на странски стоки обусловен со извоз на домашни стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/64) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр 5073

8 ноември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Џуверовиќ, с. р.

848.

Врз основа на членот 49а од Законот за девизно-то работење и за платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65), во спогодба со сојузниот секретар за труд, со сојузниот секретар за индустрија и трговија и со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ УВЕЗУВА, А КОЈА Е НАМЕНЕТА ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА

1. За плаќање на опремата што се увезува, а која е наменета за заштита при работата, стопанските организации прибавуваат девизни средства издавајќи ѝ на Народната банка на Југославија налози за плаќање, што ги извршува банката на товар на нивните жиро-сметки.

Кон налогот за плаќање на опремата наменета за заштита при работата стопанската организација е должна да приложи оцена од стручна установа прибавена во смисла на членот 40 од Основниот закон за заштита при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65).

2. Народната банка на Југославија може, по потреба, да побара мислење од органот надлежен за донесување прописи за заштитата при работата дали опремата што се увезува спаѓа во опрема со чие воведување или одржување во стопанската организација се обезбедува примена на пропишаните мерки и нормативи за заштита при работата.

3. Оваа наредба не се однесува на увозот на опрема наменета за заштита при работата кој се врши во рамките на програмата за изградба на нови инвестициони објекти. Плаќањето на опремата наменета за заштита при работата во тие објекти се врши во рамките на одобрените девизни средства за тие инвестициони објекти.

4. Технички упатства за извршување на оваа наредба ќе дава Народната банка на Југославија.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3—10871/1

5 ноември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

849.

Врз основа на членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) и членот 69 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 48/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), како и членот 28 став 1 од Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65 и 50/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НА РЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАРЖИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА ГОЛЕМО И МАЛО

1. Во Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 46/65 во точката 10 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако е маржата од ставот 2 на оваа точка пропишана во определен износ, републичкиот орган на управата надлежен за работите на трговијата може таа маржа да ја определи во процент од набавната цена, со таа што тој процент да не може да биде поголем од процентот кој се добива со ставање во однос на досегашната маржа во определен износ и набавната цена за жито, производи од жито или шеќер, што постоела на 25 јули 1965 година.“

Во истата точка досегашниот став 3 станува став 4 и во него зборовите: „што ја“ се заменуваат со зборовите: „по која ја“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5876/1

9 ноември 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

850.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ветеринарни биолошки препарати:

Адсорбат вакцина на лигавка и шап	— — — — —	JUS H.N.3.135
Вакцина на Аujeszkiевата болест	— сува — — — — —	JUS H.N.3.166
Серум против болеста штенекај кај кучињата	— — — — —	JUS H.N.3.173
Асколи серум	— — — — —	JUS H.N.3.175
Лимфа на овчи сипаници — сува	— — — — —	JUS H.N.3.193
Алерген за откривање на бруцелозни свињи	— — — — —	JUS H.N.3.196
Антиген на кокошкин тифус за брзо испитување на крв	— — — — —	JUS H.N.3.197
Туберкулин говедски за интра-дермална проба	— — — — —	JUS H.N.3.198
Туберкулин птичји	— — — — —	JUS H.N.3.199

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение, освен стандардот JUS H.N.3.198 и JUS H.N.3.199, се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1966 година.

4. Југословенските стандарди JUS H.N.3.198 и JUS H.N.3.199 се применуваат од 1 март 1966 година.

Бр. 19—6598

26 октомври 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

851.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛУМИНИУМХИДРОКСИД — ГЕЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Алуминиумхидроксид — гел за производство на адсорбат-вакцини за ветеринарна употреба — JUS H.N.3.201

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1966 година.

Бр. 19—6600

26 октомври 1965 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 10 од 17 март 1965 година објавува:

Општествен план на Босна и Херцеговина за 1965 година;

Закон за стопанско-планските мерки во 1965 година;

Закон за Буџетот на СР БиХ за 1965 година;

Одлука за ослободување на стопанските единици на казнено-поправните установи од уплатување дел на чистиот приход во Буџетот на СР БиХ.

Во бројот 11 од 22 март 1965 година објавува:

Закон за измени на Законот за помошта на семејствата на народните херои;

Закон за поблиските услови за остварување и користење на материјалното обезбедување на вдовици што не се здобиле со право на семејна пензија;

Закон за поблиските услови под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството;

Закон за основање околиски комисији како второстепени за утврдување на пензискиот стаж;

Закон за заемот за регулирање на обврските по кредитите за инвестиции во стопанството;

Закон за измени и дополненија на Законот за земјоделската инспекција;

Закон за престанок на важењето на Законот за објавување закони и други општи прописи;

Закон за измени и дополненија на Законот за гробиштата и гробовите на југословенски борци;

Закон за височината на приходот на домаќинствата и начинот на користење и губење на правото на заштитен додаток;

Закон за престанок на важењето на Уредбата за подигање и заштита на зелени појаси;

Закон за престанок на важењето на Уредбата за приватните сидарски, каменоделски и дрводелски дуќани;

Закон за престанок на важењето на Законот за сузбивање полско штета;

Закон за престанок на важењето на Уредбата за унапредување и заштита на пчеларството;

Закон за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство;

Закон за престанок на важењето на Законот за овластување за донесување прописи за определување на опасните растителни болести и штетници, како и за прогласување подрачја заразени со тие растителни болести и штетници;

Закон за највисоката стопа на придонесот на земјоделскиот приход и за највисоката граница на личниот придонес за здравствено осигурување на земјоделците во 1965 година;

Упатство за постапката за присилна наплата на придонесите.

Во бројот 12 од 31 март 1965 година објавува:

Закон за музеите (пречистен текст);

Закон за одморалиштата за деца и младина (пречистен текст);

Закон за библиотеките (пречистен текст);

Одлука за задолжување на СР БиХ кај Југословенската инвестициона банка;

Одлука за процентот по кој од придонесот за запослување работници во 1965 година ќе се издвојува дел од средствата за Републичкиот завод за запослување работници;

Одлука за определување на процентот од годишниот износ на придонесот од личниот доход од земјоделската дејност кој ќе се наплатува во одредени периоди во 1965 година;

Наредба за дополненије на Наредбата за определување на местата во кои на домаќинствата можат да им се одобруваат кредити заради зголемување капацитети и подобрување на условите за сместување и прехрана на туристи.

Во бројот 13 од 6 април 1965 година објавува:

Одлука за финансирање на Републичката стопанска комора и околиските стопански комори во 1965 година;

Наредба за елементите за склучување договори за укажување здравствени услуги на осигурените лица;

Објава на имињата на кандидатите за Републичкиот собор на Собранието на СР БиХ.

Во бројот 14 од 7 април 1965 година објавува:

Закон за образование на возрасните во стручни училишта;

Закон за установите за претшколско воспитување;

Закон за измени и дополненија на Законот за Републичкиот фонд за кредитирање студенти; не на издавачката дејност;

Закон за Републичкиот фонд за унапредување

Закон за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Закон за Републичкиот фонд за унапредување на библиотекарството;

Закон за Републичкиот фонд за патишта;

Закон за измени и дополненија на Законот за Републичкиот фонд за научна работа;

Закон за инспекцијата на парните котли;

Закон за рударската инспекција;

Закон за измени и дополненија на Законот за изградбата на инвестициони објекти во областа на стопанството и општествениот стандард и во комуналната дејност;

Закон за измени на Законот за спроведување на Законот за искористување на селскостопанското земјиште;

Закон за измени на Законот за настојниците на згради;

Закон за измени и дополненија на Законот за работниот однос на куќните помошнички.

Во бројот 15 од 8 април 1965 година објавува:

Закон за начинот и условите за основање, укинување и работа на установите за стручно образование;

Закон за пасиштата;

Закон за распределба на средствата наменети за јавни патишта;

Закон за прогласување на подрачјето на Сутјеска за национален парк;

Закон за електроенергетската инспекција;

Закон за Републичкиот општествен фонд за школство;

Закон за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата;

Закон за измени и дополненија на Законот за основното училиште;

Закон за измени и дополненија на Законот за театрите;

Закон за измени на Законот за работниот однос на земјоделските работници кај приватни работодавачи;

Закон за измени и дополненија на Законот за оаچارската дејност;

Закон за измени и дополненија на Законот за изградба и користење на хидромелиорационен систем и за искористување на селскостопанско земјиште на подрачјето на хидромелиорациониот систем;

Закон за измени и дополненија на Законот за штедење дрво;

Закон за престанок на важењето на Законот за народните одбори на околиите;

Закон за престанок на важењето на Законот за народните одбори на општините;

Закон за престанок на важењето на Законот за финансирање на околиските и окружните јавни обвинителства;

Закон за престанок на важењето на Уредбата за ветеринарните станици, амбуланти и испостави;

Закон за домовите на ученици;

Закон за измени и дополненија на Законот за прогласување на Дваесет и седми јули за државен празник на СРБиХ;

Закон за престанок на важењето на Законот за финансирање на околиските, окружните и окружните стопански судови;

Закон за престанок на важењето на Законот за фондовите за патишта;

Закон за престанок на важењето на Законот за држење и носење оружје;

Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд во Сараево;

Упатство за начинот на користење на дотација во вид на ослободувањето од плаќање придонес односно данок на обврзниците што приходите ги употребуваат за одржување на културните споменици;

Упатство за начинот на намалување на катастарскиот приход од земјишта поради намалување на приносот.

Во бројот 16 од 9 април 1965 година објавува:
Закон за републичката управа;
Закон за самоуправувањето во органите на управата;

Закон за начелата на организацијата на околските и општинските органи на управата;
Закон за организацијата и работата на Извршниот совет;

Закон за измени и дополненија на Законот за Републичкиот фонд на водите;

Закон за јавниот ред и мир;

Закон за основање, укинување, подрачјето и седиштето на судовите;

Закон за постапката за укинување на заедничкото право на сопствеништво на бившите кметски селишта;

Закон за наградите за научна работа и уметнички дела;

Закон за измени и дополненија на Законот за шумите;

Закон за измени и дополненија на Законот за заштита на земјиште од ерозија и за уредување порои;

Закон за измени и дополненија на Законот за ловот;

Закон за измени и дополненија на Законот за уредување и користење на градско земјиште;

Закон за измени и дополненија на Законот за Стопанската банка на НР БиХ;

Закон за дополнение на Законот за уплата на дел од придонесот за стапбена изградба во 1962, 1963 и 1964 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за Научното друштво на НР БиХ.

Закон за престанок на важењето на Законот за домовите и училиштата за превоспитување на деца;

Закон за престанок на важењето на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите и нивните органи;

Закон за одбраната од поплава;

Закон за измени и дополненија на Законот за заштита на водите;

Закон за начинот на управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за измени и дополненија на Законот за јавниот превоз во друмскиот сообраќај;

Закон за измени и дополненија на Законот за заштита на културните споменици;

Закон за начинот и условите за основање, укинување и работа на установите за музичко образование;

Закон за престанок на важењето на чл. 2 и 3 од Законот за укинување на Фондот за социјални установи на НР БиХ;

Закон за измени и дополненија на Законот за гимназијата;

Закон за измени и дополненија на Законот за јавните патишта;

Закон за измени и дополненија на Законот за здравствена заштита и организација на здравствената служба;

Закон за измени и дополненија на Законот за архивите;

Одлука за престанок на мандатот на пратеникот на Просветно-културниот собор во 61 изборна единица Лукавац;

Одлука за престанок на мандатот на пратеникот на Просветно-културниот собор во 62 изборна единица Орашје;

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР БиХ во 61 изборна единица Лукавац;

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР БиХ во 62 изборна единица Орашје

СОДРЖИНА:

Страна

837. Указ за прогласување на Основниот закон за самоуправувањето на работните луѓе и за средствата за работа на органите на внатрешните работи — — — — 1697
- Основен закон за самоуправувањето на работните луѓе и за средствата за работа на органите на внатрешните работи — — — — 1697
838. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија Закон за измени и дополненија на Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија — — — — — 1705
839. Указ за прогласување на Законот за измени на Законот за сојузниот буџет за 1965 година — — — — — 1706
- Закон за измени на Законот за сојузниот буџет за 1965 година — — — — — 1706
840. Указ за прогласување на Законот за измена и дополнение на Законот за адвокатурата — — — — — 1718
- Закон за измени и дополнение на Законот за адвокатурата — — — — — 1718
841. Указ за прогласување на Законот за измена на Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето Закон за измена на Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето — — — — — 1718
842. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршувањето на сојузниот буџет за 1964 година — — — — — 1719
- Закон за завршната сметка за извршувањето на сојузниот буџет за 1964 година — — — — — 1719
843. Одлука за височината на надоместоците за вршење здравствени прегледи при увозот на прехранбени продукти и предмети за општа употреба и за начинот на потрошокот на средствата остварени со вршење на здравствените прегледи — — — — 1719
844. Правилник за уредите и опремата на пловилата за внатрешна пловидба — — — — 1720
845. Наредба за пречките во поглед на воената обврска за патување во странство на обврзниците-регрути заради постојан престој и за издавање одобренија за тие патувања — — — — — 1732
846. Наредба за пречките во поглед на воената обврска за отпуст од југословенско државјанство — — — — — 1733
847. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за работите на увоз на странски стоки обусловен со извоз на домашни стоки — — — — — 1733
848. Наредба за начинот и постапката за плаќање на опремата што се увезува, а која е наменета за заштита при работата — — — — 1733
849. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало — — — — — 1734
850. Решение за југословенските стандарди за ветеринарни биолошки препарати — — — — 1734
851. Решение за југословенскиот стандард за алуминиумхидроксид — гел — — — — 1734